

ШУМАРСКИ ПРЕГЛЕД

ОРГАН НА СОЈУЗОТ НА ИНЖЕНЕРИТЕ И ТЕХНИЧАРИТЕ ПО
ШУМАГСТВО И ДРВНА ИНДУСТРИЈА ВО ИР МАКЕДОНИЈА

REVUE FORESTIÈRE
ORGAN DE L'ALLIANCE
DES FORESTIERS DE LA
RP DE MACÉDOINE

JOURNAL OF FORESTRY
ORGAN OF THE ALLIANCE
OF FORESTERS OF THE
PR OF MACEDONIA

УРЕДНИШТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА СКОПЈЕ УЛ. ЕНГЕЛСОВА
БР. 2 — Тел. 37-20

Часописот излегува двомесечно. Годишна претплата: за установи, прептијатија, и организации — 5.000 дин., за инженери и техничари членови на друштвата по шумарство и дрвна индустрија — 720 дин., за работници, пом. технички шумарски службеници, ученици и студенти — 240 дин., за странство — 7.500 дин.; поодделни броеви само за членови на Друштвата — 200 дин. Претплатата се плаќа на чековната сметка 802-70-3-67 — Скопје со назначување за „Шумарски преглед“. Соработка се хонорира по утврдена тарифа. Чланците да бидат напишани на машина со проред најповеќе до 20 страници. Ракописите не се враќаат. Огласите се печатат по тарифа. Печатење на сепарати се врши по желба на авторите, на нивна сметка.

Редакционен одбор:

Инж. Трајко Николовски, Инж. Методие Костов, Др. Инж. Славчо Цеков и Инж. Панде Поповски

Одговорен уредник: Др. Инж. Страхиил Годоровски

Слика на насловната страна: Костен (*Castanea sativa*) од Беласица
(Фото: Гогушевски)

Графички завод „Гоце Делчев“ (5142) Тираж 800 прим. — Скопје

ШУМАРСКИ ПРЕГЛЕД

ОРГАН НА СОЈУЗОТ НА ИНЖЕНЕРИТЕ И ТЕХНИЧАРИТЕ
ПО ШУМАРСТВО И ДРВНА ИНДУСТРИЈА
ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Година X Скопје, 1962 Број 5—6 Септември—декември

СОДРЖИНА

	Страна
1. Инж. Б. ГРУЈОСКИ — Новиот Закон за шумите отвара широки перспективи за развој на шумарството во НР Македонија — — — — —	3
2. Др. М. ГОГУШЕВСКИ — Локални едновлезни и двовлезни масози таблици за костеновите шуми во Беласица —	12
3. Др. Б. ПЕЈОСКИ — Инж. В. СТЕФАНОВСКИ — Механичките својства на дрвото од прнар — — — — —	28
4. Инж. В. СТЕФАНОВСКИ — Предонес кон познавање на механичките својства на црниот габер (<i>Ostrya carpinifolia Scop.</i>) — — — — —	34
5. Др. М. ЗОРБОСКИ — Придонес кон проучување на несреќите при работата во дрвната индустрија во НРМ	46
6. Инж. К. ХАЦИ-ГЕОРГИЕВ — Некои наши искуства во работата со тополови резници — — — — —	58
7. В. МАНАСИЈЕВСКИ — Реализација и проблеми на извозот на дрво и дрвни производи за 1961 година — —	72
8. Инж. К. АНГЕЛОВ — Пресметување на квалификационата структура на работниците во дрвната индустрија	78
НАШЕ ЗАКОНОДАВСТВО — — — — —	81
СООПШТЕНИЈА — — — — —	93
ДОМАШНА ЛИТЕРАТУРА — — — — —	95
СТРАНСКА ЛИТЕРАТУРА — — — — —	96

JOURNAL OF FORESTY

ORGAN OF THE UNION OF FORESTRY
SOCIETIES OF PR OF MACEDONIA

Year Skopje, 1962 № 5—6 September—December

CONTENTS — TABLE DE MATIÈRES — INHALT

Page

1. Ing. B. GRUJOSKI — Nouvel code forestier ouvre les perspectives du développement de l'économie forestière de la RP Macédoine	3
2. Dr. M. GOGUŠEVSKI — Lokale Massentafeln mit 1 und 2 Eingängen für die Kubierung von Edelkastanienstämmen in Belasicagebirge	12
3. Dr. B. PEJOSKI — Ing. V. STEFANOVSki — Les propriétés mécaniques du bois de Quercus coccifera (Chêne-kermes)	28
4. Ing. V. STEFANOVSki — Propriétés mécaniques du bois de Ostrya carpinifolia Scop.	34
5. Dr. M. ZORBOSKI — Contribution à l'étude des accidents de travail dans l'industrie du bois dans la RP de Macédoine	46
6. ИНЖ. К. ХАЦИ-ГЕОРГИЕВ — Из нашей практики в работе с черенками тополей	58
7. V. MANASIJEVSKI — Réalisation et problèmes d'exportation du bois et produits du bois de la RP Macédoine en 1961	72
8. Ing. K. ANGELOV — Le calcul de la structure qualifiée des ouvriers dans l'industrie du bois	78
OUR CODE	81
INFORMATION	93
DOMESTIC LITERATURE	95
FOREIGN LITERATURE	96

Инж. Борис Грујоски — Скопје

НОВИОТ ЗАКОН ЗА ШУМИТЕ ОТВАРА ШИРОКИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВОЈ НА ШУМАРСТВОТО ВО НР МАКЕДОНИЈА

Во условите на новиот стопански систем и брзиот развој на нашиот општествен и стопански живот, се вршеа знатни измени и во економските односи во шумското стопанство, а особено во стопанисувањето со шумите во нашата Република.

Во овој период шумските стопанства во НР Македонија, и ако беа установи со самостојно финансирање, се повеќе ги прошируваа стопанските дејности во шумите со кои стопанисуваа, така што од 24 шумски стопанства, 18 основаа свои режиски манипулации за експлоатација на шумите. При овие манипулации се создаваа стални шумски работници кои подоцна станаа езгро на новите работнички самоуправни органи во шумските стопанства.

Покрај тоа како неопходно се наложуваше уклопување на шумарството во новиот стопански систем, а со тоа и потребата за преведување на шумските стопанства од установи со самостојно финансирање во стопански организации.

Подоцна врз основа поднесениот извештај за проблемите и положбата на шумарството во Народна Република Македонија од Извршниот совет, Народното собрание на НР Македонија, во почетокот на 1960 година, донесе Препорака за унапредување на шумското стопанство во НР Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 4/60), во која покрај другите мерки се препорача шумските стопанства да прераснат во стопански организации.

Во духот на Препораката Народното собрание донесе закон за изменување и дополнување на Законот за шумите („Службен весник на НРМ“ бр. 5/60) во кој се одреди „шумските стопанства се стопански организации“, а за постојните шумски стопанства во Законот се вели: „организацијата на постојните шумски стопанства ќе се сообрази со одредбите на овој закон до 31. XII. 1960 година“. Спрема одредбите на овој закон шум-

ските стопанства кои послуваат како установи со самостојно финансирање, во одредениот рок имаа можности да извршат потребни припреми, во соработка со надлежните органи, за поуспешно извршување преведувањето во стопански организации.

Врз основа на Препораката и одредбите на изменетиот Закон за шумите, шумските стопанства одпочнаа со сериозни припреми за преминување во стопански организации. Тие пристапија кон изработка на економски анализи за работење како стопански организации, вршеа избори на пробни работнички самоуправни органи, припремаа нови организациони шеми, тарифни правилници, правилници за хигиенско-техничка заштита и друго. Голем број на шумските стопанства одпочна да работи како стопанска организација уште во текот на 1960 година, а од 1 јануари 1961 година веќе сите шумски стопанства послуваат како стопански организации, во согласност со Препораката на Народното собрание и одредбите на Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите.

Уште во текот на преведувањето шумските стопанства во стопански организации, а особено по нивното преведување, се појавија захтеви за интеграција помеѓу шумските стопанства и дрвно-индустриските претпријатија. Со ова се наметна потребата за сестрано проучување на овој проблем. Се изготвија посебни анализи од страна на заинтересираните стопански организации. Врз основа на истите во нашата Република повеќе шумски стопанства извршија веќе интеграција со дрвно-индустриските претпријатија. Процесот на интеграцијата е се уште во тек, а од страна на заинтересираните стопански организации се вршат натамошни проучувања.

Преориентацијата на шумските стопанства во стопански организации во НР Македонија се потврди како сосема исправна, бидејќи, подоцна во месец април 1961 година Сојузната народна скупштина го донесе Основниот закон за шумите („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 16/61), со кој се поставува стопанисувањето со шумите во шумскостопанските подрачја да се врши само преку стопански организации. Спрема одредбите на Основниот закон за шумите „според намената шумите се стопански, заштитни и со посебна намена“. Стопанските шуми се доверуваат на стопански организации со формирањето на шумскостопански подрачја.

Основниот закон за шумите ги регулира на единствен начин прашањата кои се заеднички за сите републики и истоветно се применуваат во целата земја. За другите прашања Основниот закон за шумите одредува само основни начела и ги овластува републиките со свои прописи да ги регулираат прашањата според нивните специфични услови.

Врз основа овластувањата од Основниот закон за шумите, во месец април 1962 година Народното собрание на Народна Република Македонија донесе Закон за шумите („Службен весник на НРМ“ бр. 11/62), кој Закон отвара широки перспективи за развој на шумарството во НР Македонија. Законот за шумите и Основниот закон за шумите претставуваат единствена јединица во уредувањето односите во шумското стопанство, а актуелните проблеми во шумарството ги регулираат на стопански принципи.

Републичкиот закон за шумите најповеќе надлежности пренесува на општинските народни одбори, а само за одделни прашања ги овластува народните одбори на околите и Извршниот совет. Со ваквата политика за пренесување што повеќе работи на општинските народни одбори се овозможува поефикасно спроведување на одредбите на Законот и поне-посреден увид во стопанисувањето со шумите.

Основниот закон за шумите ја одреди новата стопанска политика во Шумското стопанство и направи значајни измени во третманот на шумите во целата земја.

Во Републичкиот закон за шумите доминираат одредбите, кои се однесуваат на шумскостопанските подрачја, на стопанисувањето со шумите во општествена сопственост, на стопанисувањето со шумите во граѓанска сопственост, на утврдувањето границите на шумите во општествена сопственост и на регулирањето, стопанисувањето со заштитните шуми и со шумите со посебна намена. Со другите одредби во Законот во главном се регулираат стручно технички работи.

ШУМСКО-СТОПАНСКО ПОДРАЧЈЕ

Основниот и Републичкиот закон посветуваат големо внимание на прашањето за шумскостопанските подрачја, кои се основа за правилното стопанисување со шумите.

Во Основниот закон формулирани се основните начела за формирање шумскостопански подрачја, за начинот на нивното поделување на стопански организации и обврските на стопанските организации спрема сопствениците на шумите во граѓанска сопственост, чии шуми се доверени на стопанисување на стопанските организации.

Спрема одредбите на Основниот и Републичкиот закон „шумскостопанските подрачја се формираат според природните, економските и други услови кои укажуваат на единството и јединината на подрачјето“.

Да би се обезбедила поголема објективност при проценувањето на единството и јединината на шумскостопанското подрачје со Републичкиот закон се одредува „шумскостопанско

подрачје образува Извршиот совет по претходно прибавено мислење од соодветните народни одбори на општините и околите и заинтересираните стопански организации и установи". Од ова произлегува дека законот за шумите поставува пред сите фактори на комуната, околијата и Републиката како и заинтересираните стопански организации и установи да земат активно учество во процесот на припремањето и донесувањето актот за образување шумскостопанско подрачје.

Извршиот совет образувањето на шумскостопанското подрачје ќе го врши врз основа на принципите во Основниот и Републичкиот закон, земајќи ги предвид мислењата на сите надлежни органи и заинтересирани организации и установи во Републиката.

Според одредбите на Законот за шумите „шумите и шумските земјишта во општествена сопственост во рамките на шумскостопанското подрачје ги дodelува во целост на користење на една од постојните стопански организации, со нејзина согласност, народниот одбор на општината, на чие подрачје се протега шумско-стопанското подрачје или за таа цел тој може да оснива посебна стопанска организација“. Со овие одредби Законот за шумите ја обезбедува целината на подрачјето и не се дозволува дodelување шумите од подрачјето на користење на повеќе стопански организации. Со ова стопанската организација што стопанисува со шумите во рамките на шумскостопанското подрачје има целосен увид во стопанисувањето, има услови за економично искористување на шумите и шумските производи, има можност да воведе интензивно одгледување и заштита на шумите, со што се овозможува успешен развој на подрачјето. Бидејќи стопанисувањето со шумите во општествена сопственост во рамките на шумскостопанското подрачје се врши од стопанска организација, скоро во потполност се елиминирани административните елементи во управувањето со шумите.

Во досегашните проучувања на проблемот за образување на шумскостопанските подрачја се појавија некои тенденции кои се во расчекор со принципите на Основниот и Републичкиот закон за шумите. Постојат захтеви на поедини општински народни одбори за образување на шумскостопански подрачја само за шумите од подрачјето на општината, со цел да ги запазат стопанските интереси на општината, без оглед што со тоа се затвараат стопанските организации во тесни рамки на општината и ги ограничува развојните дејности на организацијата. Исто така се оди кон распарчување целината на шумските комплекси, што се протегнуваат на територијата на повеќе општини. Одделни народни одбори настојуваат во шумскостопанските подрачја, покрај економските шуми, да ги вклучат сите деградирани шуми и шикари, без да се води сметка

за рентабилноста на стопанската организација, која треба да стопанисува со шумите од подрачјето. Од друга страна постојат мислења за вклучување во шумскостопанското подрачје пре-тежно или само економски шуми со незнатно учество на деградирани шуми и шикари. Ваквите мислења ја занемаруваат стварната положба на шумите во НР Македонија, не водат сметка за распоредот на шумите на теренот каде се во повеќе случаји економските шуми природно поврзани со деградирани шуми и шикари во една целина. Се оди кон создавање поголеми приходи на стопанската организација за сметка на заедницата, бидејќи огромните пространства на деградирани шуми и шикари се мисли да се препуштат на грижата на народните одбори на општините.

Во Народна Република Македонија шумите и шумските земјишта завземаат 58% од вкупната површина. Структурата на шумите и шумските земјишта е следна: Вкупно изнесува 1.336.000 ха, од тоа на обраснато земјиште со шума 853.000 ха или 64%, а на необраснато (голини, шумски пасишта, крш и друго) отпаѓа 483.000 ха или 36%.

Вкупната обрасната шумска површина од 853.000 ха по својата стабилност изгледа:

- очувани економско-стабилни високи и ниски шуми заземаат површина во износ од 470.000 ха или 55,1%;
- деградирани преискористени шуми 122.000 ха или 13,1% и
- шикари (непродуктивни шуми) 271.000 ха или 31,8%.

Структурата на шумите во Републиката е многу неповолна како по стопанска форма така исто и по дрвесни видови. Преовладува нискостеблената стопанска форма и шикарите. По дрвесен вид преовладува буката и нискостеблените даб, а иглолисните дрвесни видови учествуваат само со 5,5%.

Базирајќи се на положбата на шумите во Републиката, имајќи ги во предвид принципите на Законот за шумите и општата стопанска политика во нашата земја, постојат можности да се изнајдат најприкладни решенија за образување на шумско-стопански подрачја, што ќе одговараат за конкретните услови во нашата Република.

Природните и економските услови, како и положбата на шумите на НР Македонија условуваат образување на покрупни шумскостопански подрачја, кои би се протегнувале на територијата од повеќе општински народни одбори, а во извесни случаи и на територијата на повеќе околоски народни одбори. Во шумскостопанските подрачја, покрај економските шуми, треба да се вклучат површини на деградирани шуми и шикари во таква мера, со која не ќе биде нарушеност послувањето на стопанската организација на стопанска основа.

СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ НАДВОР ОД ШУМСКОСТОПАНСКОТО ПОДРАЧЈЕ

При образувањето шумскостопанските подрачја во поедини краишта на Републиката ќе се издвојуваат извесни површини на дробаци (шикари), деградирани шуми и други шуми и шумски земјишта (голини крш и сл.) во општествена сопственост надвор од шумскостопанското подрачје.

Спрема одредбите на Законот со овие шуми „стопанисува народниот одбор на општината преку свој орган односно установа, а стопанисувањето може да го довери на стопанска организација односно установа со нејзина согласност“. Спрема Законот главната грижа за овие шуми ја имаат општинските народни одбори, кои во одредени случајеви бараат соработка од околиските народни одбори и Републиката.

Спрема Законот овие шуми се оспособуваат за редовно шумско производство врз основа на перспективна програма и годишен план за извршување на перспективната програма. Доколку приходите, што се остваруваат од овие шуми, не ќе можат да ги покријат трошоците за извршување на мерките предвидени со перспективната програма и годишните планови, разликите се обезбедуваат од средствата на политичко-територијалните единици.

Интензитетот и обемот на влагањата за извршување на реконструкцијата и други узгојно мелиоративни работи во овие шуми зависи во голема мера и од економската моќ на народните одбори на општините, како и од големината на партципацијата од другите политичко-територијални единици — околии и Републиката.

СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ ВО ГРАЃАНСКА СОПСТВЕНОСТ

Основниот и Републичкиот закон за шумите посебно го регулираат стопанисувањето со шумите во граѓанска сопственост. Според одредбите на Основниот закон — „со шумите во граѓанска сопственост стопанисуваат нивните сопственици“. Покрај тоа Основниот закон ги овластува Републиките со свои прописи да одредат под кој услови овие шуми можат да се доверуваат на стопанисување на стопански организации, како и да установат придонес за унапредување на истите.

Во Законот се прецизираат обврските на сопствениците на шумите во граѓанска сопственост за правилно стопанисување со шумите. Покрај тоа Законот ги определува условите под кои овие шуми се доверуваат на стопанисување на стопански

организации и ги одредува правата на сопствениците, како и обврските на стопанските организации спрема сопствениците, чии шуми се доверени на стопанисување на овие организации. На овој начин, со вклучувањето на овие шуми во производството на општествениот сектор, се зајакнуваат социјалистичките односи во шумското стопанство и се обезбедува порационално користење на овие шуми, нивната заштита и унапредување.

Со Законот се воведува придонес за унапредување на шумите во граѓанска сопственост, кој се плака за дрво пресечено во шума во граѓанска сопственост, освен за дрвото за непосредните потреби на земјоделското стопанство на сопственикот, по норма од вредноста на пресеченото дрво, чии рамки ги проширува Извршниот совет. Со средствата од придонесот располага народниот одбор на општината и може да ги користи само за унапредување на шумите во граѓанска сопственост. Воведувањето на овј придонес се наложува поради состојбата на овие шуми, а со цел да се обезбедат извесни средства за нивното унапредување.

УТВРДУВАЊЕ ГРАНИЦИТЕ НА ШУМИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Во нашата Република проблемот за утврдување границите на шумите во општествена сопственост е многу актуелен. Според катастарските податоци во Републиката, шумите во граѓанска сопственост заземаат површина од околу 87.000 ха. Повеќето од нив се на мали површини и имаат слаб прираст и сосема мала економска вредност, осем боровите шуми во Беровско и Бродско и костеновите шуми во Тетовска и Охридска околија. Бројот на сопствениците, односно лицата кои се водат како сопственици на овие шуми, изнесува околу 68.000. Од досегашното третирање на состојбата и проблемите во овие шуми установено е дека имовинско-правните односи не се расчистени, поради тоа што голем број на лица, кои се сметаат за сопственици, не располагаат со правосилни законски документи за сопственоста, но имаат само поседовни листи или неоформени други документи, кои не преставуваат законски документи за сопственост.

Врз основа на овластувањата од Основниот закон, нашиот Закон за шумите, за регулирање работите околу утврдувањето границите на шумите во општествена сопственост, го поставува принципот — „шуми во општествена сопственост се шумите што по која било правна основа станале општествена сопственост, како и оние за кои некое лице не прибавило право на сопственост по законски пат“.

Спрема Законот границите на шумите во општествена сопственост ги утврдува општинска комисија. При спроведувањето постапката за утврдување границите на шумите во општествена сопственост, општинската комисија ќе изврши разграничување на шумите во општествена сопственост од другите земјишта, без оглед во чија се сопственост, како и од шумите во граѓанска сопственост. Истовремено при разграничувањето ќе се расправаат и имотно-правните односи. Општинската комисија по завршувањето на работата ги утврдува границите на шумите во општествена сопственост со решение, против кое недоволната странка има право да се жали до управните органи во околијата. Доколку странката не успее во постапката пред управните органи да докаже право на сопственост, таа може понатаму да го докажува пред редовните судови.

Постапката за утврдување границите на шумите во општествена сопственост, според Законот за шумите, се одредува да заврши до крајот на 1963 година. Поради тоа што е овој проблем во нашата Република многу сложен, особено поради непостоењето на документација за сопственоста на шумите, како што е напред изнесено, се наложува сестрано ангажирање на факторите и органите како и комисиите во општините, исто така и пружање нужна помошт во решавањето на овој проблем од страна на надлежните органи во околијата и Републиката.

ДРУГИ ПРОБЛЕМИ

Со Законот за шумите се поставуваат принципи за современо стопанисување со шумите, врз основа на шумскотостопански основи или други програми и годишни планови. Законот дава голема слобода на стопанските и другите организации во оперативното спроведување на мерките во стопанисувањето со шумите, а ги овластува народните одбори на општините да водат надзор во стопанисувањето со шумите во граѓанска сопственост.

Бидејќи народните одбори на општините, според одредбите на Основниот и Републичкиот Закон за шумите, се носители на надлежностите во областа на шумарството, се наложува потребата за зајакнување на соодветните служби во општините. Покрај тоа големи права и надлежности се дадени на инспекциските служби, што исто така ја потенцира потребата за зајакнување шумарските инспекции при околиските народни одбори и Републиката.

За зголемување производноста во нашите шуми, како и за проширување на сировинската база со нови шуми во Републиката, со Законот се предвидуваат посебни мерки и

обврски на организациите кои стопанисуваат со шумите, за спроведување на минимални узгојни и други шумскоултурни работи и преземање современи заштитни мерки против појавата на билни болести и напад од инсекти.

Со правилното спроведување во живот на одредбите од Законот за шумите од надлежните органи во општините, околните и Републиката, како и од организациите на кои им се поверили шумите на стопанисување, а исто така и од сопствениците на шумите во граѓанска сопственост, ќе се овозможи натамошен развој во шумското стопанство, ке се разрешат многу проблеми во односите во шумарството и ке се создадат современи решења во унапредувањето на шумите во нашата Република.

NOUVEL CODE FORESTIER OUVRE LES PERSPECTIVES
DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE FORESTIERE
DE LA R. P. MACEDOINE
par B. Grujoski

Au mois avril 1961 l'Assemblée Nationale de la R. P. de la Yougoslavie octroie le Nouvel Code Forestier du développement de l'économie forestière yougoslave.

En 1962 l'Assemblée Nationale de la R. P. de la Macédoine octroie le Nouvel Code Forestier pour cette République nationale.

Pendant cette période, l'administration forestière (24 organisation) est reorganisée sur un plan finançier (l'économie forestière). L'intégration des organisations forestières avec l'industrie du bois est en plein réalisation.

Les directives principales de Nouvel Code Forestier encore sont suivantes:

- les nouveaux organisations territoriales de l'économie forestière.
- l'administration, l'exploitation et les travaux sylvicoles dans les forêts domaniale, communale et privés.
- les traitements spéciaux de forêts protectrices et de forêts de régimes spéciaux.
- l'utilisation les méthodes modernes dans la sylviculture.

Les conditions naturelles et économiques et la disposition de forêts de la R. P. Macédoine donnent la possibilité de créer les régions forestières plus grandes.

Le réambulation de forêts par les commissions communes terminera à fin de 1963.

Le Nouvel Code Forestier donnera à l'administration et l'économie forestière une perspective de plein développement sur les aspects socialistique en R. P. Macédoine.

Д-р инж. Милан Гогушевски — Скопје

ЛОКАЛНИ ЕДНОВЛЕЗНИ И ДВОВЛЕЗНИ МАСОВИ ТАБЛИЦИ ЗА КОСТЕНОВИТЕ ШУМИ ВО БЕЛАСИЦА*

I. УВОД

Определувањето на дрвната маса на одделните стоечки стебла во секидневната шумарска практика доаѓа во предвид углавном во два случаја:

1. При дозначувањето на стеблата за сеча т.е. при користењето на шумите и
2. При уредувањето на шумите односно при одредувањето на дрвната маса на насадите како и прирастот на истите.

И во едниот и во другиот случај поради тоа што нема кај нас изработени неопходните масови таблици, се користат туѓи општи масови таблици. Во нашата практика најмногу или скоро исклучиво се користат германските општи таблици. Меѓутоа, веднаш ќе нагласиме дека германските масови таблици, применувани кај нас, даваат прилично големи грешки. Така напр. ние сме го проучувале тоа прашање кај буката во Беласица и сме констатирале дека грешката што ја даваат германските (Grundner-Schwappach-овите) двовлезни масови таблици изнесува $+14,01\%$. (1). Затоа сметаме и овој пат да нагласиме дека таму каде што има можности да се изработуваат локални масови таблици, по нив да станува одредувањето на дрвната маса било на одделните стоечки стебла или на цели насади.

Од друга страна треба да потцртаме дека масови таблици за одредување дрвната маса на костенови насади и стебла, колку нас ни е познато од расположивата литература, досега нема изработено не само кај нас, туку и надвор од нашата земја.

Имајќи го предвид сето напред изнесено, ние се одлучивме да составиме локални едновлезни и двовлезни масови таблици за констеновите насади и стебла во Беласица.

* Овие таблици претставуваат дел од дисертацијата „Структурни елементи на костеновите насади и стебла во Беласица“, одбранета на ден 2. VII. 1960 год. при Земјод. Шум. Фак. — Скопје.

2. ОПИСАНИЕ НА ОБЈЕКТОТ

Да би добиле една поблиска и поопределена претстава за објектот за којшто се составени масовите таблици, во куси црти, поради недостаток на простор, ќе дадеме описание на самиот објект.

Костеновите шуми во Беласица ги завземаат подножните делови на планината. Тие почнуваат на запад кај селото Банско и се простираат на исток се до источно од гр. Петрич во НР Бугарија. Должината на тој појас од костенови шуми, според Стојанов (5) изнесува околу 45 км. Меѓутоа, костеновите шуми, за којшто се изработени таблици, завземаат само еден дел од костеновиот појас на Беласица. Поточно тие го завземаат делот од костеновиот појас што се наоѓа од селото Банско па се до државната граница помеѓу ФНР Југославија и НР Бугарија при селото Старо Коњарино. Во овој дел на Беласица костенот како дрвен вид се сретнува на надморска височина од 250—300 м. до 900—950 метра. Притоа тој доаѓа во вид на поединечни стебла како примеса во буковите или дабовите насади во повисоките делови, во вид на чисти костенови и смесени костеново-букови или костеново-дабови насади, како и во вид на одделни стебла — солитери по меѓите на нивите и селските дворови во пониските делови.

Површината на појасот каде што е распространет костенот, според стопанскиот план изработен за стопанската единица „Беласица I“, во којашто се опфатени скоро сите костенови шуми во таа планина, изнесува околу 1.400 хектара. Меѓутоа, за жал, таа површина е разбиена од мноштво габерови шикари кои дошли на местото на некогашните стари костенови насади како последица на неправилното стопанисување и користење на костеновите насади во минатото. Површината само на чистите и смесени насади изнесува околу 600 хектара. Од таа површина 376 хектара се чисти костенови насади, а 224 хектара се смесени костеново-букови или костеново-дабови насади. Остатокот од површината, околу 800 хектара, се габерови шикари (2).

Потеклото на костеновите насади во Беласица е недоволно проучено. Врз основа на одсечените моделни стебла ние дојдовме до заклучок дека во костеновите насади има стебла како од семено така и од вегетативно потекло. Меѓутоа, стеблата од семено потекло се знатно помалку.

Општо земено во костеновите насади во Беласица има по околу 163 стебла на еден хектар. Кружната површина на хектар изнесува околу 41 m^2 , а дрвната маса околу 393 m^3 . Текущиот прираст по дрвна маса во тие насади изнесува околу 4 m^3 годишно.

Геолошката подлога каде што растат костеновите насади е силикатна.

Почвата е средно длабока до длабока, песокливо глинеста и свежа.

Климатските прилики на објектот се опширно обработени во споменатиот труд „**Структурни елементи на костеновите насади и стебла...**“, но ние овдека ќе дадеме податоци само за основните елементи на климатските прилики.

Средната годишна температура на воздухот, пресметана врз основа на податоците за периодот од 1950 до 1959 година, земени од хидрометеоролошкиот Завод на НРМ за станицата во Струмица, изнесува во самата шума од 9,8°C до 13,1°C или средно 11,4°C.

Годишното количество на врнежите пресметано како средно пак за истиот период и сведено за приликтите во самата шума, изнесува околу 650 до 870 mm.

3. ОСНОВЕН МАТЕРИЈАЛ

За составувањето на масовите таблици е искористен основен материјал собран од одсечени и прмерени вкупно 450 моделни стебла. Од нив 188 се одсечени во младиот костеново-буков насад и се искористени за составување на едновлезна масова таблица за млади костенови стебла, а 262 моделни стебла се одсечени во старите костенови насади и се искористени за составување на едновлезни и двовлезни масови таблици, за стари костенови стебла.

Моделните стебла се избирани слободно по површината на шумата, без да бидат однапред пресметани нивните димензии — височина и дијаметар. Единствено при избирањето на моделните стебла се водеше сметка да има одсечен по неколку стебла од секој степен по дебелина што се сретнува во самата шума.

Да би се добила појасна и поопределена претстава за искористениот основен материјал, при составувањето на овие масови таблици, ние овде ќе дадеме куса бројчана карактеристика на истиот. Притоа најнапред ќе го дадеме распределението на одсечените моделни стебла според градните дијаметри, а потоа и според височините на стеблата, и тоа посебно за стеблата одсечени во младиот, а посебно за стеблата одсечени во старите костенови насади.

За подобра прегледност, моделните стебла одсечени во младиот костеново-буков насад се групирани во степени по дебелица од по 2 см. Распределението на моделните стебла според нивните градни дијаметри е следното:

Степени по дебелина:	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	Се
Број стебла	:	13	15	20	25	26	31	21	13	15	9
Во %	:	6,9	8,0	10,6	13,3	13,8	16,5	11,2	6,9	8,0	4,8

Од предните податоци се гледа дека одсечените стебла се со дебелини од 8 до 26 см. Најголем број стебла — 31 или 16,5% се одсечени со дебелина од 18 см. Средноаритметичкиот дијаметар на одсечените стебла изнесува 16,9 см.

Според височините, одсечените моделни стебла се групирани во степени по височина од по 1 метар. Нивното распределение по одделните степени по височина е следното:

Степени по височина:	9	10	11	12	13	14	15	16	Се
Број стебла	:	7	19	23	39	43	37	17	3
Во %	:	3,7	10,1	12,2	20,8	22,9	19,7	9,0	1,6

Од предните податоци се гледа дека одсечените стебла имаат височини од 9 до 16 метра. Средно аритметичната височина на одсечените стебла изнесува 12,7 метра.

Моделните стебла одсечени во старите костенови насади се групирани во класи по дебелина од по 10 см. Според градните дијаметри истите се распределени на следниот начин:

Класи по дебелина:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Се
	(10 — 20)	(20 — 30)	(30 — 40)	(40 — 50)	(50 — 60)	(60 — 70)	(70 — 80)	(80 — 90)	(90 — 100)	
Број стебла	:	2	11	40	55	55	63	24	11	1
Во %	:	0,8	4,2	15,3	21,0	21,0	24,0	9,1	4,2	0,4

Од напред изнесените податоци се гледа дека одсечените моделни стебла од старите костенови насади се со дебелини од 10 до 100 см. Најголем број стебла има одсечено од VI клас по дебелина — 66 стебла или 24,0%, а најмал — во IX клас по дебелина. Средно аритметичниот дијаметар на одсечените моделни стебла изнесува 65,5 см.

Според височините моделните стебла се распределени во степени по височина од по два метра на следниот начин:

Степени по височина:	10	12	14	16	18	20	22	24	26	Се
Број стебла :	1	2	16	30	89	62	44	16	2	262
Во % :	0,4	0,8	6,1	11,5	33,9	23,6	16,8	6,1	0,8	100,0

Од напред изнесените податоци се гледа дека одсечените моделни стебла имаат височини од 10 до 26 метра. Најмногу од одсечените стебла имаат височина од 18 метра. Средно аритметичната височина на одсечените моделни стебла изнесува 19,0 метра.

4. МЕТОД НА РАБОТА

На теренот, по избирање на моделното стебло, на истото најнапред му се измеруваше градниот дијаметар, а потоа истото се одсечуваше. На секое одсечено стебло се мерени дијаметрите на средините на двометровите секции при стеблата одсечени во старите костенови насади. При тие стебла во предвид се земени само оние делови што се подебели од 7 см. на тенкиот крај т.е. е земена во предвид само т. н. јадра дрвна маса — Derbholzmasse. При стеблата одсечени од младиот костеново-буков насад, се мерени дијаметрите на средините на еднометровите секции а ќе земани во предвид сите делови (дебло и гранки) подебели од 2 см. на тенкиот крај — Baumholzmasse. И во единиот и во другиот случај дијаметрите се мерени во два взаимно перпендикуларни правца, а подоцна од нив е пресметуван средноаритметичен дијаметар.

Освен дијаметрите на стеблата мерени се исто така и нивните должини.

5. МАСОВИ ТАБЛИЦИ

a) Едновлезна масова таблици за стебла од младиот костеново-буков насад

За составување на едновлезната масова таблици за младите костенови стебла, најнапред врз основа на собраниот основен материјал, со помоќ на секционата формула на Хубер, беа пресметани волумените на одделните стебла. Потоа стеблата беа групирани во степени по дебелина од по 2 см. За секоја така формирана група, врз основа на волумените на стеблата што спаѓаат во групата, беа пресметани средноаритметични вредности за волумените, а потоа истите се нанесени на координатен систем, како што тоа е покажано на графикон 1. Добиените точки на координатниот систем ги споивме со прави линии и на тој начин ја добивме искршената линија на масите.

За да би ги добиле најверојатните вредности за волумените на одделните стебла од различните степени по дебелина, искршена крива линија на масите ја израмнивме во правилна крива линија на масите. Самото израмнување е извршено по чисто графичен пат. Од израмнетата крива на масите ги прочитавме најверојатните вредности за масите на стеблата при различните степени по дебелина што всушност ја представуваат самата едновлезна масова таблици. Тие податоци се следните:

Степени по дебелина:	6	8	10	12	14	16
Волумен во m^3 :	0,0125	0,0250	0,0420	0,0617	0,0825	0,1050
Степени по дебелина:	18	20	22	24	26	28
Волумен во m^3 :	0,1300	0,1625	0,1950	0,2360	0,3000	0,3900
					0,4925	0,5925

Ракувањето со масовите таблици е сосема едноставно и просто. Како што се гледа од предните податоци, доволно е само да се знае градниот дијаметар на стеблото па да се одреди неговиот волумен, било по самата таблици или пак уште поточно (ако градниот дијаметар не го заокружуваме на 2 см.) по израмнетата крива покажана на графикон 1.

б) Едновлезна масова таблици за стебла од старите костенови насади

За одредување волумените на стоечките стебла во старите костенови насади, изработивме две едновлезни масови таблици. Едната од нив важи за одредување волумените на стеблата кога тие се групирани во степени по дебелина од по 5 см., а другата кога стеблата се групирани во класи по дебелина од по 10 см.


При составувањето на тие таблици ние си послуживме со формулата со помош на која станува одредувањето волумените на стоечките стебла, а која што гласи

$$V = g_{1,3} h f$$

Во таа формула $g_{1,3}$ — е кружната површина што одговара на градниот дијаметар на стеблото, h — е неговата височина, а f — е видовиот број што одговара на неговата височина.

За да можеме да ја примениме предната формула, ние предварително конструираме крива на височините и крива за видовите броеви. Кривата на височините ја конструираме врз основа на височините на одсечените 262 моделни стебла.

За таа цел стеблата беа најнапред групирани во степени по дебелина од по 5 см. и за секој степен по дебелина е пре-сметната средно аритметична височина. Врз основа на тие ви-





сочини понатаму, по методот на Гутенберг беше конструирана кривата на височините, како што тоа е покажано на графикон 2.

За конструирање кривата за видовите броеви исто така беа искористени податоците од 262 одсечени моделни стебла.

За таа цел најнапред по формулата $f = \frac{v}{w} = \frac{v}{g_{1,3} h}$

беа пресметани видовите броеви на одделните стебла. Добиените видови броеви потоа беа групирани во степени по височина во



зависност од височините на одделните стебла и за секој степен по височина пресметнат средноаритметичен видов број. Истите беа нанесени на координатен систем и графички израмнети, како што тоа е покажано на графиконот 3. Од израмнетата крива понатаму беа одчитани видовите броеви при различните височини на стеблата.

Врз основа на податоците прочитани од конструираната крива на височините и податоците прочитани од кривата за видовите броеви, применувајќи ја напред споменатата формула $V = g_{1,3} h f$, ги составивме двете едновлезни масови таблици за стеблата од старите костенови насади. Тие таблици се прикажани во табелите 1 и 2.

Табела 1

Едновлезна масова таблица за костенот во Беласица

Степени по дебелина sm.	Кружка површина m^2	Височина m	Видов број	Волумен m^3
12,5 (10 — 15)	0,0123	12,0	0,483	0,0713
17,5 (15 — 20)	0,0241	13,5	0,486	0,1581
22,5 (20 — 25)	0,0398	14,8	0,487	0,2869
27,5 (25 — 30)	0,0594	15,8	0,486	0,4561
32,5 (30 — 35)	0,0830	16,7	0,486	0,6736
37,5 (35 — 40)	0,1104	17,4	0,484	0,9297
42,5 (40 — 45)	0,1419	18,0	0,482	1,2311
47,5 (45 — 50)	0,1772	18,6	0,480	1,5820
52,5 (50 — 55)	0,2165	19,1	0,479	1,9807
57,5 (55 — 60)	0,2597	19,6	0,476	2,4229
62,5 (60 — 65)	0,3068	20,0	0,475	2,946
67,5 (65 — 70)	0,3578	20,5	0,472	3,4621
72,5 (70 — 75)	0,4128	20,9	0,469	4,0463
77,5 (75 — 80)	0,4717	21,2	0,467	4,6700
82,5 (80 — 85)	0,5346	21,5	0,465	5,3447
87,5 (85 — 90)	0,6013	21,7	0,462	6,0283
92,5 (90 — 95)	0,6720	21,8	0,461	6,7535
97,5 (95 — 100)	0,7446	21,9	0,460	7,5212

в) Двовлезна масова таблица за стеблата од старите костенови насади

При составувањето на двовлезната масова таблица за стеблата од старите костенови насади беше исто така применета формулата $V = g_{1,3} h f$. Меѓутоа, во тој случај беа искористени само податоците за видовите броеви (од видовобројчената крива покажана на графикон 3), додека величините за h — височи-

Табела 2

Едновлезна масова таблици за костепот во Беласица

Дијаметар см	Кружна површина m^2	Височина m	Видов број	Волумен
				m^3
15 (10- 20)	0,0177	12,8	0,485	0,1099
25 (20- 30)	0,0491	15,3	0,487	0,3658
35 (30- 40)	0,0962	17,0	0,485	0,7932
45 (40- 50)	0,1590	18,3	0,481	1,3996
55 (50- 60)	0,2376	19,3	0,478	2,1920
65 (60- 70)	0,3318	20,2	0,473	3,1702
75 (70- 80)	0,4418	21,1	0,469	4,3720
85 (80- 90)	0,5675	21,6	0,464	5,6877
95 (90-100)	0,7088	21,8	0,461	7,1233
105 (100-110)	0,8655	22,0	0,461	8,7779
115 (110-120)	1,0382	22,1	0,458	10,5085
125 (120-130)	1,2266	22,2	0,457	12,4443
135 (130-140)	1,4307	22,2	0,457	14,5150
145 (140-150)	1,6505	22,3	0,455	16,7468
155 (150-160)	1,8860	22,3	0,455	19,1363
165 (160-170)	2,1372	22,4	0,454	21,7345
175 (170-180)	2,4041	22,4	0,454	24,4467
185 (180-190)	2,6867	22,5	0,453	27,3842
195 (190-200)	2,9850	22,5	0,453	30,4246

ната и d — градниот дијаметар се зимаа произволно. Притоа се имаше предвид да се пресметат податоци за такви дебелини и височини на стеблата какви што се среќаваат во самите стари костенови насади.

Составената на тој начин двовлезна масова таблици е покажана во табелата 3.

6. ТОЧНОСТ НА МАСОВИТЕ ТАБЛИЦИ

Точноста на изработените едновлезни масови таблици за стеблата од младиот костеново-буков насад ја проверивме врз вкупно 153 стебла, одсечени при извршената прореда во истиот насад. За таа цел на секое стебло најнапред му е одредена дрвната маса и тоа по секционата формула на Хубер при должина на секциите од еден метар. Потоа стеблата беа групирани во степени по дебелина од по 2 см., и за секоја така формирана група беше одредена вкупната дрвна маса на сите стебла. Преку,

Двовлезна масова таблица за костенот во Биласица

Табела 3

Височина во метри	Граден дијаметар ($d_{1,80}$) во см.								Височина во метри
	10	12	14	16	18	20	22	24	
	Волумен во m^3								
6	0,021	0,030	0,040	0,053					6
7	0,025	0,036	0,049	0,064	0,080	0,099			7
8	0,029	0,042	0,057	0,074	0,094	0,116	0,140	0,168	8
9	0,033	0,048	0,065	0,085	0,097	0,132	0,160	0,191	9
10	0,038	0,054	0,073	0,096	0,121	0,150	0,181	0,215	10
11	0,042	0,060	0,081	0,106	0,134	0,166	0,201	0,239	11
12	0,046	0,066	0,099	0,116	0,147	0,182	0,220	0,262	12
13	0,050	0,071	0,097	0,127	0,160	0,198	0,240	0,285	13
14	0,054	0,077	0,105	0,137	0,173	0,214	0,259	0,308	14
15	0,058	0,082	0,112	0,149	0,186	0,229	0,278	0,330	15
16	0,061	0,088	0,120	0,156	0,198	0,244	0,296	0,352	16
17	0,065	0,093	0,127	0,166	0,209	0,259	0,313	0,373	17
18		0,098	0,134	0,174	0,220	0,272	0,330	0,392	18
19			0,140	0,183	0,231	0,286	0,346	0,411	19
20				0,191	0,241	0,298	0,361	0,429	20
21					0,250	0,309	0,374	0,445	21
22						0,318	0,385	0,457	22
23							0,391	0,466	23
24								0,496	24
25									25
26									26

Височина во метри	Граден дијаметар ($d_{1,80}$) во см.								Височина во метри
	26	28	30	32	34	36	38	40	
	Волумен во m^3								
6									6
7									7
8									8
9	0,224	0,260							9
10	0,253	0,293	0,336						10
11	0,280	0,325	0,373	0,424	0,479	0,538	0,599	0,664	11
12	0,308	0,357	0,410	0,466	0,526	0,590	0,657	0,727	12
13	0,335	0,388	0,446	0,507	0,572	0,642	0,715	0,792	13
14	0,361	0,419	0,481	0,547	0,618	0,693	0,772	0,855	14
15	0,388	0,450	0,516	0,587	0,663	0,744	0,828	0,918	15
16	0,413	0,479	0,550	0,625	0,706	0,792	0,882	0,977	16
17	0,438	0,508	0,583	0,663	0,749	0,839	0,935	1,036	17
18	0,461	0,534	0,613	0,698	0,788	0,883	0,984	0,091	18
19	0,483	0,561	0,643	0,732	0,826	0,926	1,032	1,144	19
20	0,504	0,585	0,672	0,764	0,863	0,967	1,077	1,194	20
21	0,523	0,607	0,696	0,792	0,894	1,003	1,117	1,238	21
22	0,537	0,623	0,716	0,814	0,919	1,030	1,148	1,272	22
23	0,546	0,633	0,727	0,827	0,934	1,047	1,166	1,292	23
24	0,548	0,636	0,730	0,830	0,937	1,051	1,170	1,297	24
25	0,552	0,641	0,735	0,836	0,944	1,059	1,179	1,307	25
26	0,559	0,649	0,744	0,847	0,956	1,072	1,194	1,324	26
27		0,665	0,764	0,868	0,981	1,099	1,225	1,358	27
28		0,681	0,782	0,889	1,004	1,126	1,254	1,390	28
29			0,802	0,912	1,030	1,154	1,286	1,425	29
30			0,825	0,938	1,060	1,188	1,323	1,467	30

Табела 3

Височина во метри	Граден дијаметар ($d_{1,80}$) во см.								Височина во метри
	42	44	46	48	50	52	54	56	
	Волумен в. о. m^3								
11	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12	0,803	0,882	0,963	1,049	1,138	—	—	—	12
13	0,873	0,959	1,048	1,141	1,238	1,339	1,444	1,553	13
14	0,942	1,035	1,131	1,232	1,336	1,445	1,558	1,676	14
15	1,012	1,111	1,214	1,322	1,434	1,552	1,673	1,799	15
16	1,077	1,183	1,292	1,408	1,526	1,652	1,781	1,915	16
17	1,142	1,254	1,370	1,492	1,618	1,751	1,888	2,031	17
18	1,202	1,320	1,442	1,570	1,703	1,843	1,987	2,137	18
19	1,260	1,384	1,513	1,647	1,787	1,933	2,084	2,242	19
20	1,316	1,445	1,579	1,720	1,865	2,018	2,176	2,340	20
21	1,464	1,498	1,637	1,783	1,933	2,092	2,255	2,426	21
22	1,402	1,539	1,682	1,832	1,987	2,150	2,318	2,493	22
23	1,424	1,564	1,709	1,861	2,018	2,184	2,354	2,532	23
24	1,429	1,570	1,715	1,868	2,026	2,192	2,363	2,542	24
25	1,440	1,582	1,729	1,882	2,042	2,209	2,382	2,562	25
26	1,458	1,602	1,750	1,906	2,067	2,237	2,411	2,594	26
27	1,496	1,643	1,795	1,955	2,120	2,294	2,473	2,660	27
28	1,532	1,682	1,830	2,002	2,171	2,349	2,540	2,724	28
29	1,570	1,725	1,884	2,052	2,226	2,408	2,597	2,793	29
30	1,616	1,775	1,940	2,112	2,291	2,479	2,672	2,874	30

Височина во метри	Граден дијаметар ($d_{1,80}$) во см.								Височина во метри
	58	60	62	64	66	68	70	72	
	Волумен в. о. m^3								
11	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13	1,666	1,782	—	—	—	—	—	—	13
14	1,798	1,924	2,048	2,189	2,332	—	—	—	14
15	1,930	2,065	2,199	2,350	2,503	2,653	2,811	2,975	15
16	2,054	2,198	2,341	2,502	2,665	2,824	2,992	3,166	16
17	2,178	2,331	2,482	2,652	2,826	2,995	3,173	3,357	17
18	2,292	2,453	2,612	2,791	2,973	3,151	3,338	3,533	18
19	2,404	2,573	2,739	2,928	3,119	3,306	3,502	3,706	19
20	2,510	2,686	2,860	3,056	3,256	3,450	3,656	3,868	20
21	2,602	2,784	2,964	3,168	3,375	3,577	3,790	4,010	21
22	2,674	2,861	3,046	3,256	3,468	3,676	3,894	4,121	22
23	2,716	2,906	3,095	3,307	3,523	3,734	3,956	4,186	23
24	2,726	2,918	3,106	3,320	3,537	3,748	3,971	4,202	24
25	2,748	2,940	3,130	3,346	3,564	3,777	4,002	4,235	25
26	2,782	2,979	3,170	3,388	3,609	3,824	4,052	4,288	26
27	2,853	3,053	3,251	3,474	3,701	3,923	4,156	4,398	27
28	2,922	3,127	3,329	3,558	3,790	4,017	4,256	4,504	28
29	2,996	3,206	3,413	3,648	3,886	4,118	4,363	4,617	29
30	3,083	3,299	3,513	3,754	3,999	4,238	4,491	4,752	30

Табела 3

Височина во метри	Граден дијаметар ($d_{1,30}$) во см.								Височина во метри
	74	76	78	80	82	84	86	88	
	Волумен m^3								
14	—	—	—	—	—	—	—	—	14
15	—	—	—	—	—	—	—	—	15
16	3,354	3,527	3,715	3,909	—	—	—	—	16
17	3,546	3,740	3,940	4,145	4,354	4,569	4,790	—	17
18	3,732	3,935	4,145	4,361	4,582	4,808	5,040	5,287	18
19	3,914	4,128	4,348	4,575	4,806	5,044	5,287	5,535	19
20	4,086	4,309	4,539	4,776	5,017	5,265	5,518	5,778	20
21	4,236	4,468	4,706	4,951	5,201	5,458	5,721	5,990	21
22	4,353	4,590	4,835	5,087	5,344	5,608	5,879	6,155	22
23	4,422	4,664	4,912	5,168	5,429	5,698	5,972	6,253	23
24	4,439	4,681	4,931	5,188	5,456	5,719	5,995	6,277	24
25	4,473	4,717	4,969	5,228	5,492	5,764	6,041	6,325	25
26	4,529	4,776	5,031	5,293	5,561	5,836	6,117	6,404	26
27	4,645	4,899	5,160	5,429	5,704	5,985	6,274	6,569	27
28	4,757	5,017	5,285	5,560	5,841	6,130	6,425	6,727	28
29	4,877	5,143	5,418	5,700	5,988	6,284	6,587	6,896	29
30	5,019	5,294	5,476	5,866	6,163	6,468	6,779	7,098	30

Табела 4

Височина во метри	Граден дијаметар ($d_{1,30}$) во см.								Височина во метри
	90	92	94	96	98	100	102	104	
	Волумен во m^3								
16	—	—	—	—	—	—	—	—	16
17	—	—	—	—	—	—	—	—	17
18	5,520	5,768	—	—	—	—	—	—	18
19	5,790	6,050	6,316	6,587	—	—	—	—	19
20	6,044	6,316	6,593	6,876	7,166	7,461	—	—	20
21	6,266	6,548	6,835	7,129	7,429	7,715	—	—	21
22	6,438	6,728	7,023	7,325	7,634	7,948	—	—	22
23	6,541	6,835	7,135	7,441	7,755	8,075	—	—	23
24	6,566	6,861	7,162	7,470	7,784	8,105	—	—	24
25	6,616	6,914	7,218	7,528	7,845	8,168	—	—	25
26	6,699	7,000	7,308	7,622	7,943	8,270	—	—	26
27	6,871	7,180	7,495	7,817	8,146	8,482	—	—	27
28	7,036	7,353	7,676	8,005	8,343	8,686	—	—	28
29	7,214	7,538	7,869	8,207	8,553	8,906	—	—	29
30	7,424	7,758	8,099	8,447	8,803	9,166	—	—	30

просто собирање понатаму беше одредена вкупната дрвна маса на сите 153 стебла. На истите стебла групирани по степени по дебелина, понатаму беше одредена нивната дрвна маса со помош на изработените едновлезни масови таблици. Резултатите од така извршените пресметувања се покажани во табелата 4.

Табела 4

Степени по дебелина	Број на стебла	Вистинска дрвна маса	По едновлезни масови таблици
8	33	0,9056	0,8250
10	43	1,7218	1,8060
12	34	2,0793	2,0978
14	17	1,4834	1,4025
16	11	0,9231	1,1550
18	8	1,0515	1,0400
20	3	0,5686	0,4875
22	2	0,5148	0,3900
24	1	0,1931	0,2360
26	1	0,3007	0,3000
Се:	153	9,7419	9,7398
Разликата во m^3 : - 0,0021			
Грешка во %: - 0,03			

Од предната табела се гледа дека разликата помеѓу вистинската дрвна маса на 153-те стебла одредена по секционата формула на Хубер и дрвната маса, одредена со помош на едновлезните масови таблици изнесува $0,0021 m^3$ или изразено во проценти — 0,03%. Тоа вкупност значи дека, практички земено, грешка и не постои.

При едновлезните масови таблици изработени за стеблата од старите костенови насади, проверувањето на точноста е извршено врз истиот материјал од којшто се и составени. За таа цел стеблата најнапред беа групирани во класи по дебелина од по 10 см. За секоја класа по дебелина, преку собирање волумените на стеблата одредени со помош на секционата формула на Хубер, е одредена дрвната маса на стеблата од одделните класи по дебелина и општо за сите стебла. Потоа на истите стебла по класи по дебелина е одредена дрвната маса по едновлезната масова таблица покажана во табелата 2 и по двовлезната масова таблица покажана во табелата 3. Резултатите од така извршените пресметувања се покажани во табелата 5.

Табела 5

Класи по дебелина $d_{1,30}$	Број на стебла	Вистинска дрвна маса	Дрвна маса по едновлезни ма- сови таблици 2	Дрвна маса по двовлезни ма- сови таблици 3
I (10—20)	2	0,316	0,220	0,224
II (20—30)	11	4,108	4,024	3,949
III (30—40)	40	35,086	31,728	31,760
IV (40—50)	55	75,554	76,978	75,955
V (50—60)	55	117,045	120,560	118,965
VI (60—70)	63	198,964	199,723	198,828
VII (70—80)	24	104,949	104,928	104,448
VIII (80—90)	11	57,106	62,565	63,173
IX (90—100)	1	6,870	7,123	7,174
Се:	262	599,998	607,849	604,476
Разлика во m^3 :			+ 7,851	+ 4,478
Грешка во %:			+ 1,31	+ 0,75

Од предната табела се гледа дека разликата помеѓу вистинската дрвна маса и дрвната маса определена со помош на едновлезната масова таблица изнесува $+ 7,851 m^3$ или изразено во проценти $+ 1,31\%$. При дрвната маса пак, определена со помош на двовлезната масова таблица разликата изнесува $+ 4,478 m^3$ или изразено во проценти $+ 0,75\%$. И во единиот и во другиот случај, како што се гледа од предните податоци, грешките се позитивни и минимални.

7. ЗАКЛУЧОК

Врз основа на сето досега изнесено можеме главном да го извлечеме следниот заклучок:

1. Изработените едновлезни масови таблици за стеблатата од младиот костеново-буков насад како и едновлезните и двовлезните масови таблици изработени за стеблатата од старите костенови насади во Беласица се добри. Тие даваат минимални грешки при кубирањето на голем број стебла одеднаш, поради што и препорачуваме на оперативата истите да ги користи при кубирањето на голем број стебла.

Нагласуваме дека нашите таблици се локални и даваат добри резултати само за оние шуми за кои се изработени. При користењето на истите за кубирање на стебла од други костенови подрачја, предходно треба да бидат проверени и да се установи нивната точност.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гогушевски М. — Придонес кон составување видовобројчени и едновлезни масови таблици за буката кај нас. Шумарски преглед бр. 2, 1955 год.
2. Гогушевски М. — Стопански план за стопанската единица „Беласица I“. Скопје, 1959 год.
3. Гогушевски М. — Структурни елементи на костеновите насади и стебла на Беласица. Докторска дисертација. Скопје, 1960 год.
4. Михајлов И. — Дендрометрија, Скопје, 1952 год.
5. Стојанов Х. — Хлористички материјали од Беласица. Годишенник на Софијскија унив. Физико матем. факултет, Софија 1918, 1919, 1919—1920.

LOKALE MASSENTAFELN MIT 1 UND 2 EINGÄNGEN FÜR DIE KUBIERUNG VON EDELKASTANENSTÄMMEN IN BELASICA — GEBIRGE

Zusammenfassung

In diesem Artikel hat der Verfasser eine Massentafel mit 1 Eingang für die Kubierung der Stämme von jungen Edelkastanien-beständen (Graphikon 1), zwei solche mit einem Eingang (Tabelle 1 und 2) und eine mit zwei Eingängen für die Kubirung der Stämme von alten Edelkastanien-beständen (Tabelle 3) im Belasica — Gebirge zusammengestellt.

Zur Aufstellung der Massentafel für junge Edelkastanien-stämme wurden 153 Modellstämme und für die Massentafeln für alten Edelkastanien 262 Modellstämme benutzt.

Das Volumen der Stämme wurde nach Hubers Sektionsformel berechnet bei Sektionslängen von 1 Meter bei jungen und 2 Meter bei alten Stämmen. Dabei ist nur die Masse über 2 cm bei jungen Stämmen, und über 7 cm bei alten Stämmen berücksichtigt worden.

Die Genauigkeit der Massentafeln ist nachgeprüft:

— bei Massentafel mit 1 Eingang für junge Stämme auf Grund von 153 gefällten Stämmen, und


— bei Massentafeln mit 1 und 2 Eingängen für alte Stämme auf Grund von 262 Modellstämmen.

Diese Berechnungen sind in Tabelle 4 und 5 gezeigt. Aus diesen Tabellen ist ersichtlich dass die Massentafeln sehr kleine Fehler geben. Deshalb empfieilt der Verfasser dieselben zur Kubierung grosser Stämmenzahlen.

Б. Нејоски — В. Стефановски (Скопје)

МЕХАНИЧКИТЕ СВОЈСТВА НА ДРВОТО ОД ПРНАР

Прнарот (*Quercus coccifera*, L.) кај нас завзема прилично големи површини во долниот ѕлив на реката Вардар, како и во струмичко. Овој вид зазема големо пространство и во другите медитерански земји со тоа што во источните подрачја се означува како *Qu. caliprinos*. Дали нашиот прнар му припаѓа на видот *coccifera* или *caliprinos* е работа на проучување во иднина на нашите дендролози.



Сл. 1. Стебло од прнар (гевгелиско)

Од технолошка гледна точка дрвото на прнарот е проучувано од страна на Тодоровски (1953)*. Но во неговиот труд не се обработувани механичките својства на овој вид, така да со резултатите кои сега се објавуваат, се дополнува трудот на Тодоровски.

Материјалот за испитување од 4 стебла прибран е од близината на с. Собри (валандовско). Стеблата имаат пречник 18—22 см а височина 3,5—5,5 м. Староста на стеблата 32—35 години. Од долните делови на стеблото се користени трупчиња во должина од 70 см, кои биле предмет за механички испитувања. На сл. 1 се гледа едно добро развиено стебло од прнар.

Испитувањата се проведени спрема постојните технолошки методи, JUS и француските норми. Утврдени се следниве вредности: волумната тежина (физичко свойство), тврдината, јакоста на свивање, притисок, удар, цепење и отпорноста на затегнување. Вредностите се следни:

а. Волумна тежина

Волумната тежина ги има овие вредности:

	мин.	средно	макс.
	г/см ³		
— абсолютно суво дрво	0,88	0,90	1,10
— просушено дрво (t_{12})	0,89	0,95	1,13
— напоено	1,06	1,13	1,21

б. Тврдост

Тврдоста е утврдувана по методот на Janka и Brinell. При Brinell силата имаше вредност од 100 кг со оглед на големата волумна тежина, што означува во исто време и голема тврдост. Вредностите се:

	мин.	средно	макс.
— Janka (кг/см ²)	1.337	1.491	1.645
— Brinell (кг/мм ²)	9,4	12,5	15,7

в. Јакоста на свивање

Јакоста на свивање покажува дека деформациите имаат претежно ивереста форма како тоа се гледа од сл. 2.

* Придонес кон проучување физичките својства на прнарот (*Quercus coccifera*) Г. З. З. Ш. Ф, том IV, Шумарство, Скопје, 1953.

Вредностите се :

мин.	средно	макс.
------	--------	-------

$\sigma_{sv} = 1.307$	1.379	1.475
-----------------------	-------	-------

Флексијата се движеше меѓу 11 и 17.



Сл. 2. Јакоста на свивање на прнапорот

г. Јакоста на притисок

Јакоста на притисок ги има овие вредности:

мин.	средно	макс.
------	--------	-------

$\sigma_{pr} = 480$	596	638
---------------------	-----	-----

д. Јакоста на удар

При јакоста на удар е мерен тоталниот труд, а исто така е пресметнат и специфичниот труд. Вредностите се:

мин.	средно	макс.
------	--------	-------


— тотален труд (R) во мкг	3,4	5,6	6,9
— специфичен труд (R_s) во мкг/см ²	0,8	1,4	1,7

На сл. 3 се гледаат покарактеристичните ломови при јакоста на удар.

е. Јакоста на цепење

Јакоста на цепење е утврдена во радијалниот и тангенцијалниот правец. Вредностите се:

	мин.	средно	макс.
		кг/см	
— радијално	20,0	32,4	40,0
— тангенцијално	35,0	39,0	42,0



Сл. 3. Јакоста на удар на приарот

ф. Отпорноста на затегнување

Отпорноста на затегнување е испитувана исто така во радијалниот и тангенцијалниот правец. Добиени се овие вредности:

	мин.	средно	макс.
		кг/см ²	
— радијално	41,2	46,5	52,5
— тангенцијално	40,2	52,0	60,7

г. Квалитетните коти

Врз основа на податоците од волумната тежина за пропушното дрво (t_{12}) и вредностите на јакостите ги пресметавме поважните квалитетни коти. Нивните средни вредности се:

- кота на свивање $k_{sv} = 14,5$
- кота на издржливоста $k_{tzd} = 2,2$
- кота статичка $K_{st} = 5,2$
- кота специфична $k_{spec} = 6,6$
- кота динамична $k_{din} = 0,01$

ЗАКЛУЧОК

Изнесените резултати ни покажуваат следново:

1. Да е дрвото од прнар со голема волумна тежина, и веројатно меѓу домашните дабови е истата најголема ($t_0 = 0,90$ и $t_{12} = 0,95 \text{ g/cm}^3$).
2. Тврдината му е голема (средно по Janka 1.491 kg/cm^2).
3. Јакоста на свивање, притисок, удар, цепење и отпорноста на затегнување исто така имаат прилично високи вредности. Прнаровото дрво се тешко цепи, но цепивоцта му е погледема во радијалниот према тангенцијалниот правец.
4. Заради големата волумна тежина квалитетните кофи се доста ниски и слаби, така да техничка употребна вредност на дрвото од прнар може да биде прилично ограничена освен за извесни специјални цели.

LES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DU BOIS DE QUERCUS COCCIFERA (CHÈNE-KERMES)

Les propriétés mécaniques du bois de chêne-kermes déterminées par les normes yougoslaves (JUS) et normes françaises (AFNOR) sont suivants:

		min.	moyenne	max.
			g/cm^3	
—	bois anhydre (t_0)	0,88	0,90	1,10
—	bois 12% d'humidité (t_{12})	0,89	0,95	1,13
—	bois saturé (t_s)	1,06	1,13	1,21
2.	Dureté			
—	Janka (kg/cm^2)	1,337	1,491	1,645
—	Brinell (kg/mm^2)	9,4	12,5	15,7
3.	Flexion statique (kg/cm^2)	1.307	1.379	1.475
4.	Compression axiale (kg/cm^2)	480	593	638
5.	Flexion dynamique (mkg)	3,4	5,6	6,9
6.	Fendage (kg/cm)			
—	radial	20,0	32,4	40,0
—	tangential	35,0	39,0	42,0

7. Traction perpendiculaire aux fibres (kg/cm ²)			
— radiale	41,2	46,5	52,5
— tangentielle	40,2	52,0	60,7
8. Cotes			
— de flexion		14,5	
— de tenatité		2,2	
— statique		5,2	
— spécifique		6,6	
— dynamique		0,01	

Инж. В. Стефановски — Скопје

**ПРИДОНЕС КОН ПОЗНАВАЊЕТО НА МЕХАНИЧКИТЕ
СВОЈСТВА НА ЦРНИОТ ГАБЕР
(*OSTRYA CARPINIFOLIA SCOP.*)**

УВОД

Во научната и стручната литература, која ни беше достапна, се сретнуваат оскудни податоци за механичките својства на црниот габер. Извесни податоци можевме да најдеме кај Ugrenovič, потоа Vorreiter и Kollmann. Пообемни испитувања наоѓаме кај Тодоровски, но истите се однесуваат на естетско-физичките својства на црниот габер. При тие испитувања тој е користел материјал од местото Сугаре—пешт—Пандила. Бидејќи при нашите испитувања користевме материјал од истиот локалитет, тоа овој труд би требало да представува продолжение на веќе започнатите испитувања од страна на Тодоровски.


МАТЕРИЈАЛ ЗА ИСПИТУВАЊЕ

Материјалот за испитување е прибран од западните падини на Даутица (среден тек на реката Треска), место наречено Сугаре — пешт, атар на село Белица, околија Охридска. Надморска височина изнесува сsa 500 м, со геолошка подлога од варовик. Состоината има западно изложение. Земјиштето е песокливо со слаб хумусен слој, наместа доста суво и порозно. Бонитет V (окомерно). Габерот расте на овој локалитет како чист или смесен со *Fagus moesiaca*, *Taxus baccata*, *Fraxinus ornus*, *Buxus sempervirens*, *Quercus* sp. и др. Стеблата од кои е земен материјалот за испитување имаа старост од 152—171 година.

МЕТОД НА РАБОТА

Во пролетта на 1960 година дозначени се 5 стебла и од нив извадени 5 трупчиња во должина од 70 см. Трупчињата се испилени во даски од 50 mm дебелина, а потоа се обработени во соодветни проби (епрувети). Потребните мерења се извршени во Технолошка лабораторија при Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје, во пролетта и летото на 1962 година.

Земањето на пробите за испитување на механичките својства на прниот габер е прикажано на слика бр. 1.



Сл. 1. Шема за начинот на вадење пробите

Испитувањата се вршени на универзална Амслер-машина од 4.000 кг. Податоците се пресметани на стандардна влажност од 12% со помош на формулата на Bauchinger:

$$\sigma_{12} = \sigma_p [1 + \alpha (v - 12)],$$

каде σ_{12} — претставува јакост при 12% влажност, σ_p — јакост во моментот на мерењето, v — процент на влага на пробите во моментот на мерењето, α — коефициент кој што за јакоста на притисок, удар, цепање и отпор на затегнување изнесува 0,04; за јакоста на свивање 0,02 за тврдоста по Brinell и Janka 0,03 и тврдоста по Chalais-Meudon 0,01.

Следната табела бр. 1 ни покажува на кои механички свойства се вршени испитувањата, потоа големината на димензиите и бројот на пробите.

Ред. бр.	Н а з и в	Димензии sm	Бр. проби
1.	Јакост на притисок	2 x 2 x 4	138
2.	Јакост на свивање	2 x 2 x 32	68
3.	Јакост на удар	2 x 2 x 32	63
4.	a/ Отпор на затегнување во тангенцијален смер	2 x 2 x 7	64
	б/ Отпор на затегнување во радијален смер	2 x 2 x 7	74
5.	a/ Јакост на цепање во тангенцијален смер	2 x 2 x 4,5	70
	б/ Јакост на цепање во радијален смер	2 x 2 x 4,5	59
6.	a/ Тврдост по Brinell	2 x 2 x 4	58
	б/ — — Janka	5 x 5 x 3	18
	в/ — — Ch. Meudon	2 x 2 x 4	54

Сите добиени вредности при испитувањата се пресметнати по варијационо-статистички метод.

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТУВАЊАТА

1. Јакост на притисок

Јакост на притисок е испитувана по условите на J U S Al. 045.

Пресметувањето е извршено по формулата:

$$\sigma_{pr} = \frac{P_{\max.}}{4} \text{ кг/см}^2$$

При оваа формула $P_{\max.}$ ни претставува сила, која е директно читана на динамометарот. Добиените вредности се следни (за аритметичката средина и нејзините граници);

$$M \pm f_m = 645,14 \pm 3,91 \text{ кг/см}^2 \text{ мин. 536, макс. 842 кг/см}^2$$

$$\sigma \pm f_\sigma = 45,80 \pm 2,77 \text{ кг/см}^2$$


$$v \pm f_v = 7,10 \pm 0,43\%$$

Веродостојноста на резултатите при варијационо-статистичката обработка се гледа од односот меѓу аритметичката средина и нејзината грешка, стандардната девијација и нејзината гранична грешка.

ната грешка и вариациониот кофициент и неговата грешка. Во колку тој однос е поголем од 3, во толку и добиените резултати се подобри. Кај нас тие резултати се следни:

$$\frac{M}{f_m} = 164,9; \quad \frac{\sigma}{f_\sigma} = 16,5; \quad \frac{v}{f_v} = 16,5$$

На слика бр. 2 е претставен фреквенциониот полигон и нормалната крива за јакоста на притисок кај прниот габер, а на слика бр. 3 некои карактеристични деформации.



Сл. 2 Фреквенционни полигон и нормалната крива за јакоста на притисок

2. Јакост на свивање

Јакоста на свивање е испитувана по условите на J U S D. Al. 046. Пресметнувањето е извршено по формулата:

$$\sigma_{sv.} = \frac{3 P_{\max.} l}{2 b h^2} \text{ кг}/\text{cm}^2$$

каде е $P_{\max.}$ — сила; l — должина (растојание помеѓу двете подпоришта 28 см.), b — ширина и h — височина на пробата. Добиените вредности за аритметичката средина и нејзините граници се следни:


$$M \pm f_m = 1521 \pm 15,50 \text{ кг/см}^2 \quad \text{мин.} = 1171 \text{ кг/см}^2 \quad \text{макс.} = 1688 \text{ кг/см}^2$$

$$\sigma \pm f_\sigma = 123,40 \pm 9,74 \text{ кг/см}^2$$

$$v \pm f_v = 19,50 \pm 1,49 \text{ кг/см}^2$$

Односот меѓу основните статистички вредности и нивните грешки е следен:

$$\frac{M}{f_m} = 24,6; \quad \frac{\sigma}{f_\sigma} = 13,2; \quad \frac{v}{f_v} = 13,1;$$



Сл. 3 Јакост на притисок; карактеристични деформации

Флексијата се движеше меѓу 8 и 14.


Модулот на еластичноста изнесува:

$$E = \frac{Pl^3}{4bh^3f} = 47.459$$

При оваа формула f ни означува вредноста на флексијата. Останатите ознаки се исти како во предходната формула.

Ломовите при јакостта на свивање кај црниот табер се иверести и запчасти. Тапи ломови не се забележани. При изведен број на проби се добиени странични ломови (cca 10%). На

Слика бр. 4 се прикажани некои карактеристични ломови на црниот габер.



Сл. 4 Запчести ломови при јакоста на свивање

3. Јакост на удар

Јакоста на удар е испитана по J U S D. Al. 047/57. Истата по стандардот е означена како „Специфични рад лома ударом“. Вредностите се директно читани на универзалната Амслер-машина. Тие се следни:

$$M \pm f_m = 3,19 \pm 0,13 \text{ кгм; мин.} = 1,68 \text{ кгм макс.} = 5,08 \text{ кгм}$$

$$\sigma \pm f_\sigma = 0,77 \pm 0,09 \text{ кгм}$$

$$\nu \pm f_\nu = 24,20 \pm 3,62\%$$

Односот меѓу основните статистички вредности и нивните трешки е следен:

$$\frac{M}{f_m} = 24,5; \frac{\sigma}{f_\sigma} = 8,8; \frac{\nu}{f_\nu} = 8,8;$$

Јакоста на удар може да се изрази и со следната формула:

$$R_s = 0,25 R$$


каде е R_s — специфичен труд на ломот (по француските норми),
 R — тотален труд на ломот („специфични рад лома ударом“) —

по нашите норми), вредност добиена при директното читане на машината.

За вака искажаните вредности имаме:

$$S_{red.} = 0,80 \text{ кг}/\text{см}^2; \text{ мин.} = 0,42 \text{ кг}/\text{см}^2 \text{ макс.} = 1,27 \text{ кг}/\text{см}^2$$

На слика бр. 5 се прикажани некои ломови при јакостта на удар кај црниот габер.



Сл. 5 Јакост на удар кај црниот габер

4. Отпорност на затегнување

Отпорноста на затегнување е испитувана по француската норма В 51-010/42. Добиените вредности се пресметнати по следната формула:

$$\sigma_z = \frac{P}{A} \text{ кг}/\text{см}^2$$

Мерењата се вршени при делување на силата (P) во радијален и тангенцијален смер.

а) Вредностите за аритметичката средина и нејзините граници при делување на силата во тангенцијален смер се следни:

$$M \pm f_m = 33,16 \pm 0,80 \text{ кг}/\text{см}^2; \text{ мин.} = 21 \text{ кг}/\text{см}^2 \text{ макс.} = 48 \text{ кг}/\text{см}^2$$

$$\sigma \pm f_\sigma = 6,40 \pm 0,57 \text{ кг}/\text{см}^2$$

$$\nu \pm f_\nu = 19,30 \pm 2,26\%$$

Односот меѓу основните статистички вредности и нивните грешки е следен:

$$\frac{M}{f_m} = 41,4; \quad \frac{\sigma}{f_\sigma} = 11,2; \quad \frac{v}{f_v} = 8,5$$

б) Вредностите за аритметичката средина и нејзините граници при делување на силата во радијален смер се следни:

$$M \pm f_m = 30,15 \pm 0,74 \text{ кг/см}^2; \text{ мин.} = 16 \text{ кг/см}^2 \text{ макс.} = 48 \text{ кг/см}^2$$

$$\sigma \pm f_\sigma = 6,40 \pm 0,52 \text{ кг/см}$$

$$v \pm f_v = 21,20 \pm 2,23\%$$

Односот меѓу основните статистички вредности и нивните грешки е следен:

$$\frac{M}{f_m} = 40,7; \quad \frac{\sigma}{f_\sigma} = 12,3; \quad \frac{v}{f_v} = 9,5$$

5. Јакост на цепење

Јакостта на цепење е испитана во форма одредена по француската норма. Вредностите се пресметнати по формулата:

$$\sigma_c = \frac{P}{2} \text{ кг/см}^2$$

Мерењата се вршени при делување на силата во радијален и тангенцијален смер.

а) Вредностите за аритметичката средина и нејзините граници при делување на силата во тангенцијален смер се следни:

$$M \pm f_m = 33,50 \pm 1,53 \text{ кг/см}; \text{ мин.} = 20 \text{ кг/см} \text{ макс.} = 50 \text{ кг/см}$$

$$\sigma \pm f_\sigma = 12,90 \pm 1,10 \text{ кг/см}$$

$$v \pm f_v = 38,50 \pm 3,60\%$$

Односот меѓу основните статистички вредности и нивните грешки е следен:

$$\frac{M}{f_m} = 21,9; \quad \frac{\sigma}{f_\sigma} = 11,7; \quad \frac{v}{f_v} = 10,7$$

б) Вредностите за аритметичката средина и нејзините граници при делување на силата во радијален смер се следни:

$$M \pm f_m = 29,19 \pm 0,60 \text{ кг/см}; \text{ мин.} = 17 \text{ кг/см} \text{ макс.} = 40 \text{ кг/см}$$

$$\sigma \pm f_\sigma = 4,50 \pm 0,41 \text{ кг/см}$$

$$v \pm f_v = 16,00 \pm 1,49\%$$

Односот меѓу основните статистички вредности и нивните трешки изнесува:

$$\frac{M}{f_m} = 48,6; \quad \frac{\sigma}{f_\sigma} = 11,0; \quad \frac{v}{f_v} = 11,0$$

6. Тврдост

a) Тврдост по методот на Brinell.

При овој метод силата делуваше во смер на дрвните влакна. Таа изнесуваше 100 кг. Добиените вредности за аритметичката средина и нејзините граници изнесуваат:

$$M \pm f_m = 10,54 \pm 0,63 \text{ кг/мм}^2; \text{ мин.} = 8,6 \text{ кг/мм}^2, \text{ макс.} = 12,6 \text{ кг/мм}^2$$

$$\sigma \pm f_\sigma = 1,25 \pm 0,12 \text{ кг/см}^2$$

$$v \pm f_v = 12,00 \pm 1,15\%$$

Односот меѓу основните статистички вредности и нивните трешки е следен:

$$\frac{M}{f_m} = 17,2; \quad \frac{\sigma}{f_\sigma} = 10,4; \quad \frac{v}{f_v} = 10,4$$

б) Тврдост по методот на Janka.

При овој метод вредностите од испитувања на тврдоста на џрниот габер се директно читани на динамометарот од Амслер- машината. Силата делуваше во смер на дрвните влакна. Вредностите за аритметичката средина и нејзините граници изнесува:

$$M \pm f_m = 1150 \pm 20,0 \text{ кг/см}^2; \text{ мин.} = 935 \text{ кг/см}^2, \text{ макс.} = 1365 \text{ кг/см}^2$$

$$\sigma \pm f_\sigma = 84 \pm 14,0 \text{ кг/см}^2$$

$$v \pm f_v = 9,1 \pm 1,5\%$$

в) Тврдост по методот на Chalais-Meudon.

При овие испитувања силата делуваше на тангенцијалните пресеци, односно во смер на радиусот. Таа во овој случај изнесуваше 200 кг. Добиените вредности за аритметичката средина и нејзините граници се следни:

$$M \pm f_m = 10,42 \pm 0,23; \text{ мин.} = 6,65, \text{ макс.} = 13,28$$

$$\sigma \pm f_\sigma = 1,72 \pm 0,16$$

$$v \pm f_v = 17,10 \pm 1,69$$

Резултатите од овие мерења претставуваат број на тврдоста по методот на Chalais-Meudon.

7. Квалитетни коти

Од групата на квалитетни коти се изнесуваат вредностите од пресметнувањата само за следните: кота на јакоста на свивање, издржливоста, статичката и специфичната кота. (Вредноста за волумната тежина изнесува: $t_{12} = 0,782 \text{ г}/\text{см}^3$. (1).

Кота на јакоста на свивање	Кота на издржливоста	Статичка кота	Специфична кота
$K_{sv} = \frac{\sigma_{sv}}{100 \cdot t_{12}}$	$K_{izd} = \frac{\sigma_{sv}}{\sigma_{pr}}$	$K_{st} = \frac{\sigma_{pr}}{100 \cdot t_{12}}$	$K_{sp} = \frac{\sigma_{pr}}{100 \cdot t_{12}^2}$
19,5	2,4	8,3	10,3

ЗАКЛУЧОК.

1. Спрема нашите испитувања јакоста на притисок изнесува: 536 ... 645 ... 842 кг/см². Ugrenović ја наведува вредноста од 679 кг/см², а Vorreiter 675 кг/см². Од тука се гледа дека резултатите од нашите испитувања се нешто пониски. По класификацијата на Ugrenović, вредноста од 645 кг/см² покажува дека јакоста на притисок кај црниот габер е голема.

2. Вредностите за јакоста на свивање се следни: 1171 ... 1522 ... 1688 кг/см². По Ugrenović, ако вредноста на јакоста на свивање изнесува изнад 1500 кг/см² тоа значи дека дрвото има многу голема јакост на свивање, дрвото е многу jako.

3. Јакоста на удар изнесува: за директно читаните вредности на машината $R = 1,68 \dots 3,19 \dots 5,08 \text{ кг}/\text{м}$, а за специфичниот труд на ломот (по француските норми) $R_s = 0,42 \dots 0,80 \dots 1,27 \text{ кг}/\text{см}^2$. По Ugrenović вредноста од 0,80 кг/см² покажува дека јакоста на дрвото е голема, дрвото е jako.

4. Отпорноста на затегнување во радијален смер изнесува: 16 ... 30 ... 48 кг/см², а во тангеницијален смер; 20 ... 33 ... 49 кг/см². Од тука можеме да заклучиме дека отпорноста (јакоста) при затегнување е поголема во тангеницијален смер.

5. Јакоста на цепење во радијален смер изнесува: 17 ... 29 ... 40 кг/см, а во тангеницијален смер; 20 ... 34 ... 50 кг/см. Спрема тоа и при јакоста на цепење утврдуваме дека таа е поголема во тангеницијален смер. Овие резултати ни покажуваат дека истите се совпаѓаат со општата законитост која говори дека

цепењето во смерот на радиусот на дрвото, во правец на пружањето на сржните зраци е полесно, за истото е потребна помала сила.

6. Тврдоста изнесува:

- a) по Brinell: 8,6 . . . 10,5 . . . 12 кг/мм²;
- b) по Janka: 935 . . . 1150 . . . 1363 кг/см².

Ugrenović ги наведува следните вредности за тврдоста по методот на Janka: 810 . . . 987 . . . 1230 кг/см². Спрема нашите резултати вредностите се знатно поголеми.

- b) по методот на Chalais-Meudon: 6,65 . . . 10,42 . . . 13,28.

Ако ги упоредиме резултатите од испитувањата на тврдоста по сите три методи, со класификацијата за тврдоста по Ugrenović, ќе констатираме дека истата кај црниот габер е многу голема.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Тодоровски — Придонес кон познавањето на естетско-физичките својства на црниот габер (*Ostrya carpinifolia* Scop.). Скопје, 1954.
2. Пејоски — Придонес кон познавањето на физичко-механичките својства на буката од НР Македонија. Скопје, 1961.
3. Пејоски — За должината на шишарките кај моликата (*Pinus peuce*, Grisebach). Скопје, 1954.
4. A. Tavčar — Biometrika u poljoprivredi. Zagreb, 1946.
5. Ugrenović — Tehnologija drveta. Zagreb, 1950.
6. Перељигин — Древесиноведение и лесное товароведение. Москва — Ленинград, 1954.
7. Vorreiter — Holztechnologisches Handbuch, Band I. Wien, 1949.
8. Стојанов — Енчев; Древесинознание. Софија, 1960.
9. Sallenave — Propriétés physiques et mécaniques des bois tropicaux de l'Union française — Nogent-Sur-Marne (Seine), 1955.

PROPRIETES MECANIQUES DU BOIS DE OSTRYA CARPINIFOLIA, SCOP

par V. Stefanovski

Le bois de *Ostrya carpinifolia*, Scop. de provenance de la région de Poreče (Belica) a les propriétés mécaniques suivants:

	min.	moyenne	max.
1. Compression axiale	536	645	842 kg/sm ²
2. Flexion statique	1.171	1.522	1.688 —, —
3. Flexion dinamique	1,7	3,2	5,1 kgm
	0,42	0,80	1,27 kgm/sm ²

4.	Traction perpendiculaire aux fibres:			
	— radial	16	30	48 kg/sm ²
	— tangentiel	20	33	49 —,—
5.	Fendage — radial	17	29	40 —,—
	— tangentiel	20	34	50 —,—
6.	Dureté — par Janka	935	1.150	1.363 kg/sm ²
	— par Brinell	8,6	10,5	12,0 kg/mm ²
	— par Ch. Meudon	6,65	10,42	13,28
7.	Cotes:			
	— de flexion	19,5 (moyenne)		
	— de ténacité	2,4 (moyennement tenace)		
	— statique	8,8 (tendre)		
	— spécifique de compression	10,3 (—,—)		

Д-р инж. Митко Зорбоски — Скопје

ПРИДОНЕС КОН ПРОУЧУВАЊЕ НА НЕСРЕЌИТЕ ПРИ РАБОТАТА ВО ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА ВО НРМ

УВОД

Анализирајќи ги податоците за несреќите при работата во НРМ, констатираавме дека од 6.355 запослени работници во дрвната индустрија, во 1959 и 1960 година, 659 или 10,4% претрпеле некоја повреда при работата, за која била потребна лекарска интервенција. Ако ја споредиме 1959 и 1960 година ќе видиме, дека бројот на несреќите во тој период бил во пораст. Така, ако 1959 година ја земеме за основа, во 1960 година бројот на несреќите пораснал за 50%. Сметаме дека овие податоци јасно покажуваат каква е важноста на проучувањето и решавањето на проблемот на несреќите при работата во дрвната индустрија во НРМ.

Во овој наш труд, преку анализата на податоците со кои располагаме, ќе настоиме да дадеме еден мал придонес кон проучувањето на несреќите во дрвната индустрија. При тоа ќе се позабавиме со анализата на несреќите при работата со оглед на:

1. Возрасната структура на повредените;
2. Работниот стаж на повредените;
3. Квалификационата структура на повредените;
4. Работниот час во кој се повредиле работниците;
5. Денот во седмицата во кој се повредиле работниците;
6. Месецот во годината во кој се повредиле работниците;
7. Орадието со кое е повредата направена; и
8. Оштитите надворешни причинители (работно место, предметот за работата и орадието за работа) на несреќите.

Како изворен материјал за нашите проучувања ни послужија пријавите на несреќи при работата за 1959 и 1960 година, со кои пријави располага Републичкиот завод за социјално осигурување на НРМ. Со оглед на тоа што тој завод не располагаше и со податок за бројот на запослените работници во дрвната индустрија, тие податоци ги добивме од Републичкиот завод за статистика на НРМ. Податоците пак за возрастта и квалификационата структура на вкупно запослената работна сила сами ги пресметнавме врз основа на добиените, преку анкета податоци, за тие елементи во следните дрвно-индустријски претпријатија: ДИК во Кавадарци, ШИК во Кичево, Дрвно-индустријско претпријатие „Треска“ во Скопје и ШИК „Црни бор“ во Прилеп. Притоа предпоставивме дека возрасноста и квалификационата структура на вкупно запослената работна сила во дрвната индустрија е слична на таа во анектираниите претпријатија.

На ова место им се заблагодаруваме на понапред наведените стопански организации и установи за добиените од нив податоци.

1. Несреќите при работата со оглед на возрастта на повредените работници

Возрастта на работникот има одредено влијание врз психофизиолошката му состојба, а воедно со тоа и врз афинитетот за повреди при работата. Од податоците за возрасната структура на повредените и тоа на запослените работници во дрвната индустрија, може да се види дека:

1. Околу 11% од повредените работници се со возраст под 20 години, 55% со возраст од 20 до 30 години, 22% со возраст од 30 до 40 години, 9% со возраст од 40 до 50 години и 3% со возраст над 50 години;


2. Од вкупно запослените работници од возрасната група под 20 години при работата претреле некоја повреда 18%, од возрасната група од 20 до 30 години — 11%, од возрасната група од 30 до 40 години — 8%, од возрасната група од 40 до 50 години — 13%, а од возрасната група над 50 години — 6% (Види графикон 1).

ЛЕГЕНДА

---- ВОЗРАСНА СТРУКТУРА НА ЗАПОСЛЕННИТЕ

---- ВОЗРАСНА СТРУКТУРА НА ПОВРЕДЕНИТЕ

— ПРОЦЕНТНА ЗАЧЕСТЕНОСТ НА НЕСРЕКИТЕ
КАЈ ПОЕДИНИТЕ ВОЗРАСНИ ГРУПИ



Графикон 1. Несреките при работата со оглед на возраста на повредените

Од горните податоци се гледа:

1. Иако е најголем процентот на повредите при работниците од 20 до 30 години, релативно тие се помалку повредуваат при работата од работниците со возраст под 20 години. Тоа покажува дека афинитетот за несреќи кај работниците под 20 години е поголем одколку при тие со возраст од 20 до 30 години;


2. Најмала е зачестеноста, па спрема тоа и афинитетот за несреќите при работата, кај возрасната група од 30 до 40 години;

3. Зачестеноста на несреќите кај работниците над 50 години е помала од таа при работниците од 40 до 50 годишна возраст. Сметаме дека опаѓањето на зачестеноста на несреќите при работата кај таа група не е резултат на опаѓањето на афinitетот за несреќи во таа возраст, туку дека тоа доаѓа одтаму, што најчесто најстарите работници се запослувашаат на понеопасни за повредување работни места.

Покрај горното од досега изложеното во врска со несреќите при работата, со оглед на возраста на повредените, можеме да заклучиме дека работниците со возраст под 20 години не треба да ги запослуваме на опасни работни места или пак доколку ги запослиме на такви места, ќе треба да обрнеме далеку поголемо внимание на нивната техничка заштита.

2. Несреќите при работа со оглед на работниот стаж на повредените работници

Подолгиот работен стаж на едно работно место придонесува работникот да се здобие со поголемо искуство и може да ја извршува работата со помала опасност од повреди.



Графикон 2. Несреќите при работата со оглед на работниот стаж на повредените работници

Од податоците за несреќите при работата, со оглед на работниот стаж на работното место каде се повредил работникот, утврдивме дека:

1. Околу 49% од вкупниот број повредени работници се со работен стаж до 1 година;
2. Околу 35% од повредените работници со стаж до една година отпаѓа на оние со работен стаж до 1 месец.
3. Со зголемувањето на работниот стаж кај работниците, бројот на повредите при работата нагло се намалува (Види графикон 2).

Од досега изложеното може да се заклучи дека:

1. Подолгиот работен стаж на едно исто работно место битно придонесува за смалувањето на несреќите при работата;
 2. На места каде се запослени работници со мал работен стаж треба да превземеме поенергични мерки за техничка заштита на трудот;
 3. При запослувањето на нови работници, истите треба да ги запознаеме со техничко-заштитните мерки на работното место и на опасностите ако работникот не се придржува кон истите.
3. Несреќите при работата со оглед на квалификациите на повредените работници

Обработените податоци за несреќите со оглед на квалификациите на повредените работници, графички сме ги представиле на графиконот 3.

Од наведениот графикон се гледа дека:

1. Околу 40% од повредените се неквалификувани, 22% полукалификувани, 34% квалификувани, а 5% висококвалификувани работници;
2. Од вкупно пак запослените од поодделните квалификациони групи, при работата се повредиле кај неквалификуваните 8%, кај полукалификуваните 11%, кај квалификуваните 14%, кај висококвалификуваните 10%.


Од горните податоци се гледа дека во дрвната индустрија:

1. Најголема е зачестеноста на несреќите при работата кај квалификуваните работници. Релативно тие се повеќе повредуваат од другите категории работници. Тоа секако произлегува одтаму, што тие се запослуваат на најопасните работни места — циркулари, абрихтери, фрези и слично и дека на тие работни места недоволно се заштитени од повреди;

2. Зачестеноста на несреќите при работата кај висококвалификуваните е помала од таа кај квалификуваниите работници. Сметаме дека тоа произлегува одтаму, што висококвалифику-

ЛЕГЕНДА:

- КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НА ЗАПОСЛЕННИТЕ
- КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НА ПОВРЕДЕНИТЕ
- ПРОЦЕНТ НА ЗАЧЕСТАНОСТА НА НЕСРЕЌИТЕ
- КАЈ ПОЕДИНИТЕ КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ



Графикон 3. Неатентираните при работата со оглед на квалификациите на повредените работници

ваните работници се во најповеќето случаи запослени како предработка, мајстори, контролори и слично, и како такви, помалку се изложени на повреди одколку квалификуваните;

3. Зачестеноста на неатентираните кај полуквалификуваните е поголема одколку кај неквалификуваните работници. Тоа, по

наше мнение, даваѓа одтаму, што е релативно голем бројот на полуквалификуваните работници што работат на опасни работни места — покрај машините;

4. Зачестеноста на несреќите при работата кај неквалификуваните работници е помала, одколку при работниците со по-високи квалификации. Така ниската зачестеност на повреди кај таа категорија работници сметаме дека не доаѓа одтаму, што кај нив е помал афинитетот за несреќи, туку заради тоа што тие се најчесто запослужуваат на понеопасни работни места, одколку другите категории.

Високиот процент на учеството на повредените неквалификувани во вкупниот број повредени работници, како што може и од графикон да се види, е резултат на релативно големата застапеност на тие работници во вкупниот број на заполнетата, во дрвната индустрија, работна сила.

4. Несреќите при работата со оглед на работниот час во кој повредата се случила


Во тек на работниот ден, со оглед различната уработеност, замorenost и различните психофизиолошки збивања, во врска со тоа што се појавуваат кај работникот, различен е и афинитетот кон повредите.

Од податоците што ни стоева на расположение, утврдивме дека во дрвната индустрија:

1. Зачестеноста на несреќите при работата расте од првиот работен час сè до одморот т.е. се до четвртиот работен час. Во четвртиот работен час иако имаме нешто помалку повреди (12%) одколку во третиот час (16%), ако имаме во предвид дека во тој работен час доаѓа и полчасовниот одмор (од 9,30 до 10 часот), можеме да сметаме дека во него работниците релативно повеќе се повредуваат одколку во третиот работен час;

2. Во работниот час по одморот, бројот на повредените се намалува. Меѓутоа, веќе во вториот работен час по одморот, се забележува зголемувањето на несреќите, така да во третиот работен час бројот на повредите го стигнува повторно нивото од пред одморот;

3. Најмал е бројот на повредените во последниот работен час. Сметаме дека тоа даваѓа одтаму, што во тој работен час се привршуваат работите, се распрема работното место, се чистат машините, се пребројуваат и средуваат произведените предмети и слично, во кои работи работникот е релативно и помалку изложен на повреди (Види графикон бр. 4).



РАБОТЕН ЧАС

Графикон 4. Несреќите при работата со оглед на работниот час во кој повредата се случила

5. Несреќите при работата со оглед на денот од седмицата во кој повредата се случила


Од обработените податоци за несреќите при работата во дрвната индустрија утврдивме, дека од вкупниот број на повреди во таа стопанска гранка, во понеделник се случиле 18%, во вторник 16%, во среда 17%, во четврток 17%, во петок 14%, и во сбота 17%. Од тоа можеме да заклучиме, дека афinitетот за несреќи во дрвната индустрија е скоро подеднаков во тек на целата седмица. Паѓа во очи нешто понискиот процент на несреќи во петок.

6. Несреќите при работата со оглед на месецот во кој се случила повреда

Обработените податоци за несреќите при работата со оглед на месецот во кој се случиле несреќите во дрвната индустрија, сме ги поставили графички на графиконот бр. 5.

Од наведениот графикон се гледа дека:

1. Најповеќе (11,6%) од повредите се случувале во месец јуни нешто помалу (10,7%) во месец септември;
2. Најмалу од повреди се случувале во месец декември (4,5%) и март (5,9%);



Графикон 5. Несреќите при работата со оглед на месецот во кој се случила повредата

Ако ги проанализираме несреќите при работата со оглед на годишните времиња во кои истите се случиле, ќе видиме дека:

1. Најмалу несреќи при работата, околу 21,6%, се случуваат во зимските месеци;
2. Од пролетта спрема летото, односно есента, бројот на повредите се зголемува. Така во пролетните месеци се случиле вкупно околу 22,1% од вкупниот број несреќи, во летните вкупно околу 28,3%, а во есенските вкупно околу 28,0%.

Предната динамика на несреќите при работата во дрвната индустрија сметаме дека е директно поврзана со текот на антажираноста на работниците на својот приватен посед. Познато е имено, дека во дрвната индустрија има голем број работници поседници на недвижни имот, па во слободното време, по рабо-

тата во предпријатието, тие продолжуваат со работата на својот посед. Во месеците и сезоните, во кои се во ек земјоделските работи, тие работници доваѓаат на работа недоволно одморни, заради што и повеќе страдаат при работата.

7. Несреките при работата со оглед на орадието (машината) со кое е повредата направена

При анализата на податоците за несреките при работата во дрвната индустрија, интересирајќи се со која машина односно со кое орадие за работа се направени најповеќе повреди, ние се задржавме само на следните машини и орадија: циркуларите, гатерот, дихтот, абрихтерот, фрезата, бонзегот, blaњалицата, пресата, штемајлзот, стругот, месер машината, спортните средства, секирата и пилата. Анализирајќи ги податоците за повредите направени со горенаведените машини и орадија дојдовме до заклучок, дека циркуларите се најопасните машини во дрвната индустрија. Од вкупниот број повреди со горните машини и орадија, околу 32,3% се направени на циркуларите. (Види таблица бр. 1). По циркуларите, како најопасна машина доваѓа абрихтерот со 19,6%.

Таблица бр. 1

Структура на несреките при работата со оглед на машината, односно орадието, со кое е повредата направена

Машини односно орадија													
Циркулар	Гатер	Дихт	Абрихтер	Фреза	Бонзег	Блањалица	Преса	Штелмајз	Транспортна средства	Струг	Месер-машина	Секира	Пила
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
32,0	5,8	4,8	19,6	6,9	1,1	2,6	2,6	2,6	12,7	1,1	1,1	3,7	3,2

Горните податоци јасно покажуваат на кои работни места треба да обрнеме најголемо внимание на техничката заштита на трудот.

8. Несреките при работата со оглед на општите надворешни причинители (работното место, предметот за работа и машината односно орадието за работа) на несреките

Од вкупниот број несреки при работата во дрвната индустрија за 428 е точно забележено, што е причината за несреката, дали работното место, предметот за работа или машината односно орадието за работа. При обработката на тие податоци утврдивме, дека околу 50,7% од несреките се проузроковани од машините односно орадијата за работа, 32,9% предметот за работа, а само 16,4% од условите на работното место. (Види таблица бр. 2).

Таблица бр. 2

Структура на несреките со оглед на тоа, дали се тие предизвикани од условите на работното место, од предметот за работа или машината односно орадието за работа.

Причина за појава на несреката		
Машина односно орадие за работа	Предмет за работа	Работно место
%	%	%
50,7	32,9	16,4

Од горното можеме да извлечеме заклучок, дека машините односно орадијата за работа, се најголеми проузроковачи на повреди при работата во дрвната индустрија. Предметот за работа е исто така голем узрочник на повреди при работата. Тоа покажува дека работниците во дрвната индустрија што работат при машините, не се добро заштитени од повреди и дека технолошкиот процес не е решен или не се извршува на најепасен од повреди начин.

ЛИТЕРАТУРА

1. Михајлов Илија: „Несреките при работата и нивното предупредување“ Социјалистичко земјоделство, бр. 11—12, Скопје, 1960 година.
2. Матеев А., Статков Н. и Мартинов Т.: „Изследванија врху охраната на труда при сечата и првичната обработка на дрвните материјали“, Известија на централнија научноизследователски институт за гората, книга VIII, Софија, 1962 година.

3. Савичевиќ Миомир: „Актуелни проблеми познавања узрока и промениенције повреда на раду“. Кореферат поднет на Саветовању о продуктивности рада, Београд, март 1959 година.

4. Вукадиновиќ Милутин: „Услови рада и продуктивност“, Кореферат поднет на Саветовању о продуктивности рада, Београд, март 1959 г.

5. Централни одбор синдиката дрводељских радника Југославије, Београд: „Тезе о хемијско-техничкој заштити у експлоатацији шума и осталим дрвноиндустријским предузећима“.

6. Зорбоски Митко: „Придонес кон проучувањето на несреќите при работата во експлоатацијата на шумите во НРМ“, Годишен зборник на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје, книга XV., 1961/62 година.

CONTRIBUTION À L'ÉTUDE DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DU BOIS DANS LA RP DE MACÉDOINE

Dr ing. M. Zorboski

Dans la présente étude l'auteur expose les résultats de ses recherches sur certains aspects du problème des accidents de travail dans l'industrie du bois dans la R.P. de Macédoine. Ces résultats lui ont permis de conclure que:

1° Ce sont les ouvriers âgés de moins de 30 ans qui sont le plus souvent victimes des accidents de travail, tandis que les ouvriers âgés de 30 à 40 ans sont relativement le moins;

2° Les ouvriers ayant un stage d'une courte durée dans un poste de travail subissent plus souvent des accidents et ceux dont le stage est plus long plus rarement. Avec la prolongation de la durée du stage de travail les accidents deviennent moins nombreux;

3° Les ouvriers qualifiés subissent plus d'accidents au cours du travail que les autres;

4° La fréquence des accidents va s'accroissant du commencement de la journées de travail à l'heure de repos. Après celui-ci le nombre d'accidents diminue, mis à la septième heure de travail il est égale à celui des heures qui le précédent. A la huitième heure de travail, la fréquence des accidents est inférieure à celle des heures précédentes;

5° L'affinité des ouvriers pour les accidents est la même dans tous les jours de la semaine;

6° Au cours de l'année, c'est en hiver que la fréquence des accidents est la plus basse. A partir du printemps jusqu'en automne, le nombre des accidents augmente;

7° Les machines et les outils sont le plus souvent la cause des accidents;

8° Les circulaires sont les machines les plus dangereuses dans l'industrie du bois.

Инж. Кочо Хаци-Георгиев — Скопје

НЕКОИ НАШИ ИСКУСТВА ВО РАБОТАТА СО ТОПОЛОВИ РЕЗНИЦИ

Ц Е Л

Нашата цел е, во овој напис да изнесеме некои запажања од работата со тополови резници. Доколку некои заклучоци се противни на тие во литературата, се должни на специфичните еколошки услови и материјалните можности. Имено затоа, преди да навлеземе во суштината на прашањето, накратко ќе ги опишеме карактеристичностите на подрачието во кое се наоѓа расадникот.

ИЗВОР НА ОБЈЕКТОТ И НЕГОВАТА КАРАКТЕРИСТИКА

Голем дел на равничарските терени во јевгелиско се не-когашни корита на р. Вардар, на кои се акумулирале алувиални наноси. Нивната стабилност зависи од оддалеченоста од самиот сегашен тек на реката.

Притоците на Вардар, оставајќи во него големи количини на наноси, го тераат често да го менува својот правец. Благодарејќи на тоа, тој врши изнесување или натрупување на буични материјали. Во долината на Вардар се формирале нови и нови делови, благодарение на кое сега има млади и стари површини со различен гранулометриски состав. Многу од тие површини се млади алвиуми со тенденција на стабилизирање и формирање на вистински почви (Ј. Стефчевски). Повремените напливи ги снабдуваат со плоден мил или скоро стерилен песок. Реакцијата на тие почви е неутрална до слабо базична. Подземната вода варира од 0,0 до 2.0 м. Само на одделни места има знаци на забарување.

Медитеранскиот тип на клима, кој продира од Солунскиот и Орфанскиот залив на Егејското море, постепено се изменува,

благодарение на другите климатски типови, кои се застапени во НР Македонија. Овој тип на клима се карактеризира со мека зима и есен, со многу жешко и суво лето и релативно големи врнежи во зимскиот период. Средната месечна температура во вечноzelениот (субмедитерански) реон се движи меѓу $13,1^{\circ}\text{C}$ и $19,8^{\circ}\text{C}$, а годишните врнежи изнесуваат 500—700 мм. Често месеците јуни, јули август се наполно без врнежи. Релативната влага на воздухот достига преку летото до 56%, а преку зимата до 80%. Индексот на сушата е најмал преку летните месеци (и изнесува 11), а најголем преку зимата (кога достига до 60).

Освен тоа, тука дуваат продолжителни ветрови кои го забрзуваат испарувањето и ја засилуваат транспирацијата.

Во овие места е застапена вегетацијата на врежот (*Tamaracetum parviflorae*) и вегетацијата на врбите (*Salicetum alba-fragilis* според Т. Николовски)

Нашиот тополов расадник го лоцираме на безстопанствено земјиште кое беше обраснато со вреж, врби, капини и др.

РАСАДНИК

Првата година немајки сопствено искуство исцело се придржувавме спрема напатствијата на нашата и странска литература. По тоа бевме принудени да извршиме известни корекции по односот припремата на земјиштето, изборот на садниците за репродукција, конзервацијата на резниците, правење на резниците и др.

Припрема на почвата

Најнапред го исековме врежот. По тоа се ослободивме од врбите. За искоренувањето на паневите се послуживме со експлозив. Минирањето, односно експлозијата се покажа поефектна кога ја вршевме преди да се исече дрвото.

По исчистувањето на местото од дрвесната растителност, то изоравме на длабочина од 60—70 см. По тоа следуваше дискување и бранување. Високата подземна вода не ни дозволуваше секоја пролет да вршиме плитко орање. Таа несекојдневна појава не принуди почвата да ја приготвуваме за прпорење уште од есента или зимата, во зависност од временските прилики.

Огледи во ожилиштето


За да би констатирале до колку треба да се придржуваме кон тубото искуство и да стекнеме свое, бевме принудени да поставиме огледи во продолжение на неколко години. Добиените резултати не натераа како што спомнавме понапред, да не ги усвоиме исцело некои напатствија за добивање на садници за репродукција.

A. Избор на садници за репродукција

Да би установиле од кои садници, односно од кои делови на садницата би добиле најквалитетни резници, ги поставивме следните огледи:

I. Од 90 садници различни по големина (30 садници од по 3 м., 30 од по 2,4 м и 30 од по 1,8 м) направивме резници, така да од најголемите добивме по 12 резници, од средните по 9 резници и од најмалите садници по 6 резници. Спрема делот на садницата од кој се добиени, резниците ги разпределивме во категории по дебелина (означени со римски броеви во цртеж бр. 1). Во прва категорија ги ставивме оние кои се биле до самиот корен, а во последната оние кои се биле најблизу до врвот. Од најголемите садници (означена со А на цртеж бр. 1) добивме 12 категории, од средните 9 (означено со Б на цртеж бр. 1) и од нај малите (со Ц на цртеж бр. 1) 6 категории.

По прпорењето на сите тие резници, на есен добивме резултати кои ги изнесуваме во графикон бр. 1.



Графикон бр. 1

II. Исто така од еднакви по големина садници направивме резници кои ги распределивме во четири категории (слика бр. 1. означен со Д). Во прва категорија ги распределивме резниците добиени од најдолниот дел на садниците, а во четврта, од делот кој што е бил најблизу до самиот врв (на цртежот бр. 1 означен со римски броеви на садницата Д). По приорењето на резниците, ги добивме резултатите што ги изнесуваме во графикон бр. 2.


Од графиконите јасно се гледа дека не секој дел од садницата дава квалитетни резници. Од резниците на категориите II, III, IV, V, VI и VII добивме садници со средна височина 2,4 метри. Исто така кај тие категории и бројот на зафатените резници е најголем (бројките ограничени со кругчиња).

Од резултатите дадени во графикон бр. 2 се констатира дека најдобри резултати даваат првите три категории.

Исто така од овие огледи установивме дека прирастот и бројот на добиените садници е правопропорционален на големината на садниците за репродукција.

При огледувањето на садници (особено) за репродукција се поставува прашањето дали да се чистат садниците од страничните гранки. Во литературата изричito е нагласено дека ова операција се забранува. Ние се согласуваме со тоа, дека со отстранувањето на гранките би се зголемиле материјалните издатоци, но не и се намалила вредноста на садницата. При се тоа, препорачливо е да се избегава наголемувањето цената на коштањето. За сметка на тоа треба да се избира оној распоред на резниците во ожилиштето, кој не дозволува гранање.


Се смета дека со отстранувањето на страничните гранки (уште при растењето на садниците), би ги исфрлале од употреба самите гранки и би се намалила асимилационата површина. Не сакаме да го делиме исцело ова мислење, кога се знае дека при добивањето на резници од гранките, постои опасност



Цртеж бр. 1 — Распределување на резниците во категории

да се дојде до изродување на позитивните особини на клонот или видот. Освен тоа, отстранувањето на страничните грани (уште кога се од 1—5 см долги) не пречи на садниците да ја достигнат максималната височина и дебелина.

Праксата ни покажува дека:



Графикон бр. 2

Од 50 садници на *Populus euramericana* cv. 1—154 непочистени од грани, може да се добијат 450 резници и тоа од прва категорија 109 броја, од втора 166 броја и од трета категорија 178 броја. Од исти садници по големина и број, но без грани (по природен пат), се добиваат над 600 резници.

Од 17 садници (*Populus Jacometti*) со грани, добивме од прва категорија 42 резници, од втора 82 резници и од трета категорија 88 резници. Од исти број садници, но без грани, добивме 250 резници.

Нужно е да се нагласи дека од садниците што се без грани, се добива како поголем број резници, така исто и повеќе резници од прва и втора категорија.

Исти резултати добивме од *Populus euramericana* cv. 1—2 и 4 и *Populus robusta*.

Б. Правење на резници

Нашите специфични услови не принудија при изведувањето на оваа операција да дадеме одговор на три прашања, а имено која техника, време на правењето и големина на резниците би одговарале најдобро за нас.

1. Техника при правење на резниците. За правење на резниците ги користивме лозарските ножици и секира за сечење на дрва. Да би се одвивала ова операција нормално извршивме распоред на работните места, така да бригада од десет члена се состои од еден секач на корени, два врзувача, два утрапувачи и пет секачи на резници. Секачот на корени има за задача со секира да го одделува подземниот дел на садницата од надземниот. Секачите на резници освен што вршат последна селекција на материјалот за ожилување, ги распределуваат резниците во три до четири категории по дебелина. Врзувачите ги врзуваат резниците во снопчиња од по 50 броја. Утрапувачите се грижат за конзервирање на корените и резниците до моментот на пропрењето.

Што се однесува до резовите на резниците, праксата не натера да го усвоиме правиот рез. Во литературата се тврди дека косиот рез го олеснува пропрењето (1). При добро обработена почва ова настојување го губи своето значење. Се сложуваме дека косиот долен рез ја увеличува површината на резот, но не и да допринесува во голема мера за образувањето на многу повеќе корени. Освен тоа, добра развиеност на садницата при нормални услови не зависи само од бројот, туку и од големината на корените.

Од нашите огледи констатирајме дека разните резови не влијаат различно врз квалитетот на новодобиените садници. Тоа јасно се гледа од долунаведената таблица бр. 1.

2. Големина на резниците. Малиот број на садници за репродукција што ги имавме во почетакот, не принудија да не ги спазиме димензиите на резниците што се дадени во литературата (1,5 и 10). Тоа не натера да поставиме огледи со резници од различни големини. Времето од три години ни помогна да добијеме резултати, кои ни даваат извесна слобода при определувањето на димензиите на резниците.

Најнапред направивме опити со резници чија должина изнесуваше 15 сантиметри, а дебелината 1,0 см. 1,1 см. 1,2 см. 1,3 см. 1,4 см. и 1,5 см. Истото тоа го сторивме и со резници од 18, 20, 25, 30, 35 и 40 см должина. Резултатите добиени од пропрењето на овие резници ги изнесуваме во графикон бр. 3.


По тоа извршивме огледи со резници еднакви по големина, а со различна дебелина (од 0,5 см. 1,0 см. 1,5 см. 2,0 см. 2,5 см. и 3,0 см.). Резултатите од овој оглед ги даваме во графикон број 4.

Таб лица бр. 1

Populus regenerata					
Коси долни рез		Коси горни рез		Коси горни и долни рез	
Дебел. на резн. ст	Височина на добиените садници ст	Дебел. на резн. ст	Височина на добиените садници ст	Дебел. на резн. ст	Височина на добиените садници ст
0,9	3,05—2,93 1,02	0,9	3,05—2,65	0,9	2,40—2,50—2,50—2,60
1,0	3,10—2,60 1,90—2,15	1,0	2,50—2,58 1,95—3,10	1,0	2,60—2,50—2,60—2,60
1,1	2,90—2,95 2,90—2,95 2,28—2,62	1,1	2,70—2,70 2,50—3,15 1,98—2,13 3,10—2,10	1,1	2,65—2,35—2,60—2,60
1,2	3,20—3,10 2,00	1,2	2,80—2,65 3,10—2,60 2,80—3,10	1,2	2,53—2,44—2,50—2,40 2,50—2,55
1,3	2,90—2,95 2,80	1,3	2,70—2,45 2,80	1,3	2,13—2,55—2,65
1,4	2,30—2,74 2,90—2,60 2,50—1,80	1,4	2,80—2,55 2,80—2,70	1,4	1,35—2,65
1,5	2,60—2,85	1,5	—	1,5	2,65—2,55
1,6	3,00	1,6	2,60	1,6	—
1,7	—	1,7	2,70	1,7	2,65
1,8	—	1,8	3,10	1,8	2,65—2,45


Анализирајќи ги добиените резултати (што се изнесени во графиконите бр. 3 и бр. 4) дојдовме до заклучок дека:

а) Можат да се менјат пропишаните во литературата димензии на резниците;



Дебелина на резници см.

Графикон бр. 3



Дебелина на резници см.

Графикон бр. 4

б) Не треба да се прават резници потенки од 0,5 см. и по куси од 15 см.

в) Најдобри резултати даваат резниците чија дебелина изнесува 1,0 до 2,5 см.

3. Време за правење на резниците. Друг важен проблем пред кој бевме поставени беше, во кое време е најдобро (при нашите услови) да се прават резници. Во литературата (1 и 10) е јасно нагласено дека најарно време за правење на резници е времето на прпорењето. Ние мислиме дека ова правило одговара за оние места, каде работната снага е во изобилие и одделните годишни времиња ретко се разликуваат. Кај нас тешко е понекогаш да се констатира голема температурна разлика измеѓу пролетта и летото. Освен тоа през пролетната сезона во овој крај се осека недостиг на ефтина сезонска работна снага. За да би ги избегнале овие температурни изне-

надуваша (при нашите возможности), принудени бевме да го помериме времето на правење на резници, а прпорењето да го изведеме најкасно до крајот на март или првите неколку дена во април.

За таа цел ги поставивме следните огледи:

Веднаш по престанувањето на вегетацијата започнавме да правиме резници од *Populus euramericanana* sv. 1—214 и тоа по 50 броја на секој први и петнаесети од месецот. Првите педесет броја ги приготвивме и утраптивме на 15 ноември (вторите на 1 декември, третите на 15 декември и т.н.), а последните на 1 април.

На денот на прпорењето (11 април) резниците беа со развиени папки и имаа коренчиња од 1 до 2 см. На 26 април резниците што беа приготвени во првите осум дати, достигнаа прираст од 8—10 см, додека тие од последните две дати прираснаа од 5—7 см.

Таблица бр. 2

Реден број	<i>Populus euramericanana</i> cv. 1—214		<i>Populus robusta</i>		Добиени садници броја	%
	Резници праве- ни на ден	Добиени садници броја	Резници праве- ни на ден	Добиени садници броја		
1	15-ноември	43	96	15-ноември	34	68
2	1-декември	50	100	1-декември	30	60
3	15-декември	41	82	15-декември	8	16
4	1-јануари	48	96	1-јануари	10	20
5	15-јануари	45	90	15-јануари	13	26
6	1-февруари	38	76	1-февруари	18	36
7	15-февруари	48	96	15-февруари	11	22
8	1-март	47	94	1-март	45	90
9	15-март	46	92	15-март	44	88
10	1-април	47	94	1-април	37	74

Истото тоа го повторивме со резници од *Populus robusta*. За разлика од горниот пример, утрапувањето го извршивме не во песок, а во мил. При овој оглед резниците на денот на прпорењето (11 април) беа во состојба на мировање. Исклучение од тоа правеа резниците од последните две дати кои беа со издолжени папки уште при правењето.

На 26 април резниците од првите осум дати слабо потераа (по неколку од секоја дата). На истата оваа дата резниците од последните две дати (15-III и 1-IV) добро се развија и достигнаа прираст од 7—9 см.

Добиените резултати на есен ги изнесуваме во таблица број 2.

Од сето изнесено може да се заклучи дека:

а) При непозволување на условите, можат да се прават резници и порано од денот на прпорењето.

б) За да би имале добри резултати, треба да се внимава при конзервацијата.

B. Конзервирање на резниците

Со померувањето на времето за правење на резници, се појави опасност да се намали регенеративната способност на резниците. За да го избегнеме тоа извршивме конзервација на резниците. Да би виделе конкретно во која средина најдобро би се запазиле резниците (кои ги бевме распределите во 4 категории по дебелина), ги поставивме долунаведените огледи.

а) Поставени резници во вода што постојано тече. Во времето на прпорењето (21 април) резниците беа во состојба на мировање. Дури на 28 април забележавме потериување. На 13 мај прирастот на првата категорија достигна 8 см, а на четвртата 1—2 см.

б) Поставени резници во мил (на 60 см длабочина). И во овој случај исто како кај резниците што беа ставени во текушта вода, при прпорењето (на 21 април) беа во состојба на мировање. Одвај на 28 април забележавме потериување. На 13 мај резниците од прва категорија достигнаа прираст од 7—8 см, а резниците од последната категорија имаа многу помал прираст.

в) Поставени резници пет см во земја. Во моментот на прпорењето (на 13 април) резниците беа со развиени папки и коренчиња од 3—4 см. На 18 април забележавме потериување. На 25 април висинскиот прираст на ластарот од прва категорија достигна 7 см, на втора до 4 см, на трета до 3 см и на четврта до 1 см.

г) Поставени резници во песок (на 60 см во земја). Во моментот на прпорењето (на 13 април) папките беа развиени и имаа коренчиња до 2 см. На 25 април забележавме потериување на резниците. На 13 мај ластарите од резниците на прва категорија достигнаа прираст до 9 см, на втора до 6 см, на трета до 4 см и на четврта до 2 см.

Од добиените резултати излегува дека:

1. Нееднаквите услови (особено температурните) влијаат нееднакво врз конзервирањето на резниците.
2. Конзервацијата е возможна ако се променат условите кои ги потенцираат животните функции на живата клетка.
3. Најдобра конзервација (за нашите условија) би имале во чист песок со релативна влажност не помала од 80% и температура не повисока од 5°C. За кратко време (од 5—15 дена) исто така резниците би биле добро запазени ако се ставаат во текушта вода на длабочина не помала од 50 см.

Г. Прпорење

При прпорењето требаше да се справиме со три проблема, а имено, поставување на редовите, распоред на резниците и длабочина на прпорењето.

а) Поставување на редовите. Во сите почти напатствија се нагласува дека редовите секога треба да се поставуваат во правец север и југ. Ние бевме спречени да го задоволиме овој услов. Силниот ветер и близината на реката (која диктираше за поставувањето на цевките за напојување) не натераа да ги поставиме редовите во правец исток и запад. Садниците што ги добивме при оваа положба на редовите, со ништо не се одликуваа од тие при правецот север-југ. Дури, во овој случај добивме помал процент на искривени од ветерот садници.



б) Распоред на резниците. По однос распоредот на резниците се придржуваат према напатствијата во литературата. Првата година резниците ги поставивме една од друга на растојание од 20 см, а редовите на 1,20 м. На следната година го променимме само растојанието измеѓу резниците (на 10 см). И во двета случаја имавме разграничување на садниците. А тоа идеше од таму што гореспоменатите растојанија не одговараат.

в) Длабочина на прпорењето. За да би констатирале на која длабочина е најарно да се изведува прпорењето на резниците, изведовме ред огледи во продолжение на неколку години. За таа цел поставивме резници на кои горниот рез да стои над земја (на 1 см, на 2 см и на 3 см), равно со земја и испод земја (на 1, 2, 3, 4 и 5 см). Добиените резултати ги изнесуваме во графикон бр. 5.

Од сето тоа може да се заклучи дека:

1. Не смее да се прпорат резниците на кои горниот рез е испод два сантиметра во земја.

2. Најдобри резултати даваат резниците на кои горниот рез е од 0,0 до 1,0 см над земја.



- a. Резници ставени равно со земја (правилно)
- б. Резници ставени предлабеко (неправилно)
- в. Резници ставени накриво (неправилно)
- г. Резници ставени превисоко (неправилно)
- г. Резници ставени без врвна папка

ЗАКЛУЧОК

Од изведените огледи во ожилиштето дојдовме до заклучение дека:

1. По однос изборот на садниците за репродукција.
- а) Не секој дел од садницата дава квалитетни резници.

- б) Прирастот и бројот на добиените садници е правопропорционален на големината на садниците за репродукција.
- в) Најголем број и најквалитетни резници се добива од садници без странични гранки.
2. По однос правењето на резници.
- а) Не треба да се прават резници по тенки од 0,5 см и по куси од 15 см.
- б) Најдобри резултати даваат резниците чија дебелина е од 1,0 до 2,5 см и должина изнад 15 см.
- в) Можат да се прават резници и покано од денот на прпорењето (при услов добро да се конзервираат).
- г) При нашите услови најдобра конзервација би имале во песок чија температура не е повисока од пет степена и релативна влажност на воздухот помала од 70—80%.
3. По однос на прпорењето.
- а) Не треба да се прпорат резници на кои врвната папка е испод два сантиметра во земја.
- б) најдобри резултати даваат резниците на кои врвната папка е најмногу 1,0 см во и 1,0 см изнад земја.

ЛИТЕРАТУРА

1. Инж. Жуфа Лajoш — Расадници топола. (Брошуре).
2. D-r Silvio May — Извештај о студијском путовању у подручјима у којима се узгаја топола у Југославији (Извештај).
3. Ing. Jož Miklavčič, Ing. Lojze Žumer — Proizvodnja in uporaba topolovine v Sloveniji (Brošura) Kniča.
4. К. Ф. Мирон — Култура тополеј (Брошура).
5. Инж. Лазар Трајков — Одгледување на некои брезорасни шумски дрвја (Брошура).
6. Инж. Димитрије Бура — Најподеснија земјишта за плантажно гајење топола и радови предходне припреме. (ТОПОЛА бр. 16 од 1960 год.).
7. Инж. Јован Мутубарич — Утицај топофизиса на гајење тополових садница (ТОПОЛА од јули и октомбар 1961 год.).
8. Giacomo Piccarolo — Топола — практична упутства за гајење.
9. Инж. Милош Црвенчанин — Нека искуства код подизања расадника клона 1—214 у Златној греди (ТОПОЛА бр. 17—18 од 1960 год.).
10. Д. Добрев, Н. Христосков, Ат. Ганчев, Здрафко Наумов, П. Бодаков, Д. Стефанов, Ж. Георгиев и Цв. Христов — Создаване на високо продуктивно тополово стопанство. (Книга).
11. Venceslav Fakirov — Vlijanje na debelinata na reznicite pri proizvodstvo na topolovi fidanki. (Gorsko stopanstvo kniška br. 4 od 1962 god.).
12. Инж. Лазар Трајков, Инж. Т. Николовски, Инж. А. Џали, Инж. Ј. Стефчевски, Инж. К. Хаци-Георгиев, Инж. А. Серафимовски — Инвестициони програма за подигање тополови плантажи во повардарјето.

ИЗ НАШЕЙ ПРАКТИКИ В РОБОТЕ С ЧЕРЕНКАМИ ТОПОЛЕЙ

Резиме

Для того чтобы произвести доброкачественный посадочный материал тополей, мы должны приоровиться к специфичным еколошким условиям окрестности в которой расположен питомник. С той целью мы провели многоу опытов.

Полученные результаты нам дали известную возможность в свободном выборе сеянцев для репродукции, сеченья черенков и для окореняванья их в питомнике.

По наблюдениям при наших опытах, конкретно на месте за окореняванье мы пришли к следующим выводами:

1. По отношению на выбор сеянцев для репродукции.
 - а) Не всякая часть сеянца дает доброкачественный черенок.
 - б) Приращивание и число полученных окорененных черенков прямо пропорционально величине сианцев для репродукции.
 - в) Самое большое число доброкачественных черенков получается од сеянцев без сучьев.

II. В отношении резанья черенков.

- а) Не нужно делать черенки тоньше 0,5 см. и короче 15 см.
- б) Найлучшие результаты дают черенки с толщиной от 1 до 2,5 см. и длиной больше 15 см.
- в) Черенки могут быть приготовлены и заранее пред посадкой (при условии доброго хранения)
- г) При наших условиях хорошая консервация был бы в песок, температура которого невыше од + 5°C, а влажность окружающего воздуха меньше 80%.

III. Во отношении на посадку.

- а) Не нужно садить черенки, на которых верхняя почка была бы 2 см. под землей.
- б) Найлучшие результаты дают черенки, на которых верхняя почка 1 см. под землей или 1 см. над землей.

Војислав Манасијевски
Директор
на „Македонија-дрво“ (Скопје)

РЕАЛИЗАЦИЈА И ПРОБЛЕМИ НА ИЗВОЗОТ НА ДРВО И ДРВНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1961 ГОД.

Извозните можности на дрвната индустрија и шумарството од нашата Република од година во година се повеќе и повеќе се зголемуваат како по вредност и количина, така и по бројот на производите, наменети за надворешниот пазар. Новите вложувања во дрвната индустрија, несомнено, уште повеќе ќе ги зголемат овие можности, особено во извозот на фурнирано финално производство, кое досега беше доста ограничено поради слабата опременост.

Надворешниот пазар, како во минатите години така и за напред, е имал и ќе има голем интерес за дрво и дрвни производи во сите степени од преработката на дрвото во доста големи количини и различит асортиман, под услов ако производителите се вклопат со својот квалитет, количини и конкурентни цени. Секако, при ова не треба да се заборави широкиот асортиман и лансирање на нови производи — модели, наменети за соодветни пазари, бидејќи едни подрачја од други, во своите потреби на потрошувачката, диаметрално се разликуваат по своите вкусови.

Во зависност од понудата и побарувачката, кои елементи секако ги регулираат цените на пазарот, извозот од нашата земја на дрво и дрвни производи паметува период на успон, како по количини и вредност, така и по постигнување на високи цени, со кое нешто се овозможуваше и на многу малите производители од нашата гранка да се вклучат во производството, наменето за надворешен пазар. Оваа можност беше максимално искористена и од дрвно-индустристките претпријатија од нашата Република, кои токму во тој период излегоа со пласман на своите производи од рамките на домашниот пазар и одвоија добар дел од своето производство за иностраниот, така да статистиката уште во 1950 година почна да ги бележи првите вредности од

извршениот извоз на целулозно дрво, прагови, дрвен јаглен, парена и непарена букова резана граѓа и др.Периодот на употребот на извозот, кога се бараше само квалитетот, траеше сé до 1960 год. за сите шумски производи од граната 313 и полупроизводи (резана граѓа) од сите видови, сите видови плочи од дрво, фурнири, галантерија со искључок на намештајот, каде се бараше, покрај квантитет и квалитет од висок степен. Кога велам се бараše само „квалитет“ сметам дека ќе бидам правилно разбран и дека не мислам а сметам и читателите нема буквально да ме разберат, дека во тој период не се барал квалитет. Напротив, квалитет секој пат ќе барал за секој еден вид производ во рамките на светските стандарди, но продажба е можело да најде и полошото производство, надвор од овие стандарди, се разбира, како понизок квалитет, што во сегашниот период, такво нешто не е возможно. Значи, се бара повисок квалитет да се купи за понизок. Секако, за да се дојде до ова, големо влијание има елементот на зголемената понуда во граната на дрво и дрвни производи, поради зголеменото производство во светот од една страна и замената на дрвото со лесни метали и известен процент и железо (лежалки и столици, комбинација дрво-метал, поливинил и др.) од друга страна.

Према тоа, слободно може да се констатира, дека периодот од 1960 година се карактеризира со многу зголемено производство на дрво и дрвни производи, кое нешто неминовно овозможи големи шанси на земјите-купувачи на овие производи да ги снизат цените, многу заоштрат мерките за квалитет, бараат сé возможни спецификации во преработката, со кое нешто им се овозможи голем рандеман во користењето на материјалот, да што помалку држат залихи на склад, а со тоа многу малку ги ангажираат своите средства и во крајна линија бараат неколку месечен кредит.

Ваквата положба на надворешниот пазар бара од производителите на дрво и дрвни производи максимум усилии и жртви за да се вклучат со своето производство, наменето за извоз, во количините и така оскудни, кои ги даваат купувачите.

При вакви услови се одвиваше извозот на дрво и дрвни производи во 1961 год. во која извршувањето на планот се реализираше. Секако, за читателите е поинтересно ако се гледа реализираниот план за извоз во 1961 год. преку производи отколку да се манипулира со вкупното извршување, по причина што од една ваква анализа ќе се види кој производ со кој проценат учествува во вкупниот извоз од една страна и од друга ќе се види односот на учеството по групи производи, што е многу поважно. Бидејќи, не е сé исто дали финалното производство е повеќе застапено или не.

Поради напред, наведените причини, планот за извоз за 1961 год. е извршен со 54,33%. Напоменавме дека на овој про-

цент ќе треба да му се додаде 15—20% за неевидентираниот извоз преку други извозни претпријатија во нашата земја, кои своите пратки ги комплетираат во нашите луки и таквиот извоз се евидентира како извоз на онаа република, во која се наоѓа извозникот. Секако, вакви неевидентирани вредности имаат и кај другите републички претпријатија, но тие се компензираат со приливи од другите, што не е случај кај нас, бидејќи „Македонија-дрво“, како пословно здружение, нема право да купува вон од своите оснивачи, поради која причина и ја ставам оваа напомена, а на Заводот за евидентирање и статистика му е возможно овие количини да ги опфати.

1. Буковата резана, парена и непарена трафа го завзема првото место по количина и вредност во вкупниот извоз се до 1960 год., кога го достигнува својот максимум по количина од 4230,8 м³ со вредност од 86,4 милиони девизни динари на база долар Дин. 300. Во 1961 год. овој производ го препушта своето место на групата фурнир, која доаѓа по вредност на прво место со 60,098 милиони девизни динари. Во 1961 год. букова резана парена и непарена трафа беше извезена 2204 м³ или во вредност од 47,8 милиона девизни динари или индекс 1961/60 55,3%. Кога се одбележува вакво големо подфлтување, секако е ред да се укаже на причините кои оневозможија нормалното извршување на планот. Уште во началото на годината потенцијалните пазари за нашата буковина ни укажува на тенденцијата дека се влошува положбата.

а. Во Англија се установија големи залихи и се отиде од страна на купците само на линија на дополнување на залихите со поедини димензии, или набавка со директни продажби, што понапред не беше случај. Истите не влегуваат во нови порачки и уговори поради најавените снижувања од страна на Румуните, кои по секоја цена се бореа да се вклучат со максимум свои количини на овој пазар од една страна и од друга голем прилив на егзотични видови на дрва од Африка и други земји. Нарочно во оваа година една англиска фирмa имаше купено големи количини дрво „Рамин“ и го пласираше по многу евтини цени, а ова дрво има многу долги и широки димензии, со кои може да се постигнат максимум искористувања, но за наша среќа, ги нема оние квалитети како буковината. Исто така во оваа година со буковина почнаа да навлегуваат и Бугарите и други земји. Кај нас, Југословените, многу тешко се решаваше проблемот на снижување на цените, кои ги имаа најавено другите земји и со тешко срце се одлучувавме за подобрување на спецификациите, поради кои причини извозот во оваа земја се сведува на минимум.

б. Египет, кој во минатата година имаше земено од нас преку 2.000 м³ во 1961 год. ги прихвати количините само за

отворените акредитиви поради национализацијата на увозно-извозните претпријатија во оваа земја.

в. Италија, која е една од најголемите купувачи на буковина, за нас беше практично неприступачна поради високиот транспорт од производителот до Сежана. Поради оваа причина исто така не ја обработувавме ни Холандија, која е исто така голем потрошувач на буковината.

II. Борова резана граѓа. Најголем извоз од овој сортиман беше извезен во 1955 год. и тоа од квалитет „буаваре“ за Турција во количина од 300 m^3 . После оваа количина а поради уредување на платежни односи со оваа земја, извозот за Турција беше ограничен. Во понатамошниот период вршен е извоз исклучиво само за Италија и Египет. Во првата земја во квалитети — чиста, получиста, прва и втора класа, со 10—15% III класа. Во втората земја исклучиво се извезуваше во квалитет треди: 12 x 15, 15 x 20, 20 x 20, 20 x 25, 25 x 25, 25 x 30 и 30 x 30 см, во должини од 3 м нагоре. Меѓутоа, оваа земја бара само големи должини и тоа од 6 м нагоре, со просек од 8 м должина, и воглавно, дебелини од 25 x 30 и 30 x 30 см.

Планот за 1961 год. е извршен во количина од 345 m^3 со вредност од 7,736 милиони девизни динари. Индекс 1961/62 е 53%. Интересување постои, поготово за црната боровина, но во напред споменатите димензии. Меѓутоа, цените на надворешниот пазар многу малку се разликуваат од цените на еловината, кое нешто не дава никаков интерес на производителите да го насочат производството за извоз. Ако пак се издвојат само високите квалитети, тогаш се декласира целокупното производство.

III. Останати лисјари. Во оваа група спаѓаат ореова резана граѓа, месер-рести и друго. Деведесет проценти го чини сортиментот ореова граѓа, која има добар пласман со добри цени, нарочно за повисоките квалитети во Холандија, а за месер-рести во Италија. Исто така има голем интерес и во Чехословачка, Источна Германија и др. Планот секоја година се натфрлува, така индексот 1961/60 е 146%. Тенденција на покачување на извозот во оваа група постои и за наредните години, и тоа во конвертабилни подрачја.

IV. Фурнири. Оваа група од година на година има тенденција на покачување на извозот по количина и по вредност. Ако за индекс се земе 100 за 1957 год. и упореди со извршувањето на планот за 1961 година, индексниот показател е 1.112,1% или во натунални показатели во 1957 год. е извезено 35.200 m^2 а во 1961 532.625 m^2 , а по вредност 5,4 милиони девизни динари во 1957, а во 1961 60,098 милиони дев. динари. Воглавно извозот е извршен на производот ореов фурнир, а многу мал процент отпаѓа на други фурнири. Слободно може да се предвиди покачување на извозните можности од оваа група со оглед на добрата сировинска база во нашата Република. Исто така

покачување на извозните можности може да се рачуна и на извоз на фурнир од егзотични видови дрва, преработени кај нас, која работа е многу интересна и остварлива.

V. Плочи од дрво (шпер и иверести плочи). Во 1961 год. од оваа група се постигнати многу малку резултати, бидејќи индексот 1961/60 е 66,9%. Овде се работи за следното: Нашето производство е одлично и како квалитет прихватено од странство. Меѓутоа, се работи за многу ниски цени, кои се котираат на иностраниот пазар и за многу висок квалитет. Така да и покрај сестраната анализа на надворешниот пазар, тешко можевме да се вклучиме во цените на конкуренцијата. Ова важи за ивериците, додека за шперплочи во почетокот на 1962 год. се успеја да се пласира за 100% на количините, наменети за извоз. Меѓутоа, проблемот околу димензиите и за понатаму останува, бидејќи светот бара димензии, наменети за врати 70, 75, 80, 85 и 90 x 220 см или пак четвртасти 153 x 153 см, која димензија за сега не можеме да ја производиме поради немање на соодветни преси.

Како и да е, во моментов групата полу-финали за сега го дава 50% извозот од НРМ.

VI. Намештај и галантерија. Во оваа група се прават напори да се зголеми извозот, бидејќи целиот извоз, кој е направен, се однесува на комаден намештај (столици) и тоа за вредност од 26.347 милиони девизни динари или индекс 1961/60 е 270%, а во галантериското производство 12.850 милиони девизни динари или индекс 1961/60 е 52,5%, кој покажува намалување. Намалувањето е поради причината за измена на инструментите.

По правило оваа група би требало да биде носител на целокупниот извоз од нашата Република, кога би имале добро опремени фабрики за производство на фурниран и комаден намештај. Новите вложувања во дрвната индустрија се, воглавно, во оваа група, и се очекува да дојдат во наредните години новите инвестициони вложувања до изражaj кон позголемувањето на извозот.

Граната 313, која во 1955 год. учествуваше скоро со 40% од целокупниот извоз, во наредните години рапидно опаѓаше по ред причини. Прво, целулозното дрво максимално се користеше за преработка во фризи за паркет и материјал за столици. Исто така во оваа сврха се користеа и техничките цепеници. Високиот тарифен став на подвозот исто така не ни овозможуваше извоз на останати количини целулозно дрво за Италија и отревно дрво за Маѓарска и Италија.

Прометот, кој е направен во 1961 год. од граната 122 и граната 313 недвосмислено ни покажува правилниот развој на дрвната индустрија кај нас, како и правилната ориентација кон извоз на финално производство, за сметка на досегашниот из-

воз од грана 313. Оваа тенденција ќе расте уште повеќе кога ќе бидат изградени новите капацитети за производство на намештај чии сортименти имаат многу голема вредност во однос на комадниот намештај или полуфиналното производство.

Секако, покрај производните можности потребно е и добро познавање на иностраниот пазар, кои производи, каде се трошат, како и освојување на истиот со разноврстен асортиман, добар — висок квалитет, редовни испораки, солидни пакувања и др.

Во овој чланак сакав да ги истакнам основните прашања и проблеми во врска со извозот на дрво и дрвни производи за 1961 год. кои, по мое мнение, беа основни за да се знае за реализирање на планот. Не навлегуваме во образложување на разни субјективни и објективни причини, кои во поголема или помала мера допринесувале за извршување односно неизвршување на планот за извоз, бидејќи ги има многу, а тоа не е ни целта на овој чланак, кој има намена да го покаже само извршувањето на планот за период на една година.

НАПОМЕНА: Извозот се покажува во девизни динари на 1 Долар = 300 дин. Обрачунскиот долар вреди 750 дин. За финала и галантерија има и примови и друго.

RÉALISATION ET PROBLÈMES D'EXPORTATION DU BOIS ET PRODUITS DU BOIS DE LA R. P. MACÉDOINE EN 1961

Résumé

Dans cet article l'auteur indique la réalisation et les problèmes de l'exportation du bois et produits du bois. En 1961 on était exporté des produits de sciage, placage, contreplaqué, ameublements etc.

Инж. Крум Ангелов — Кавадарци

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНАТА СТРУКТУРА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА

Пресметување на квалификационата структура на работниците во дрвно-индустриските претпријатија има големо практично значење за продуктивноста на трудот. Ако набљудуваме движењето на продуктивноста на трудот во дрвно-индустрииските претпријатија во НР Македонија, спрема податоците на Заводот за продуктивноста на трудот на НРМ (Таб. 1), ќе констатираме дека во периодот 1952—1961 година, во гранката 122 во нашата Република, таа е во опаѓање.

Гранка 122 НРМ	Период								
	1953 1952	1954 1953	1955 1954	1956 1955	1957 1956	1958 1957	1959 1958	1960 1959	1961 1960
Движење на продуктивноста	169	96	91	98	107	102	102	104	103

На опаѓањето на продуктивноста на трудот влијаеле повеќе фактори, меѓу кои и квалификационата структура на работниците во претпријатијата за преработка на дрвото.

Квалификационата структура на работниците можеме да ја скажаме со математичкиот израз

$$K_v = \frac{t_1 v_1 + t_2 v_2 + t_3 v_3 + \dots + t_n v_n}{v_1 + v_2 + v_3 + \dots + v_n}; \dots \quad (1)$$

Каде е K_v — средна квалификација на работното време, $t_1, t_2, t_3 \dots t_n$ тарифна стапка за 1 саат за одредени квалификации на работниците, што учествувале во извршеното производство, $v_1, v_2, v_3 \dots v_n$ време во часови, кое пробавија работниците за извршување на производниот задаток. За подобро разбирање ќе наведеме еден пример.

Едно дрвно-индустриско претпријатие во својот погон за финални производи за еден месец произвело 5.000 столици од исти тип. За ова производство утрошени се 15.000 работни саати. Тарифните ставки на работниците што учествувале во производството и утрошеното време по квалификации е следно:

t_1 —40 дин/саат	v_1 —2000 саати
t_2 —50 дин/саат	v_2 —4000 саати
t_3 —70 дин/саат	v_3 —7500 саати
t_4 —75 дин/саат	v_4 —1500 саати

Средната квалификација на работното време изразено во дин/саат, според изразот (1) ќе биде:

$$K_v = \frac{40 \cdot 2000 + 50 \cdot 4000 + 70 \cdot 7500 + 75 \cdot 1500}{2000 + 4000 + 7500 + 1500} = \frac{917500}{15000} = 61,17$$

Средната квалификација на работниците што учествуваа во извршеното производство ќе се пресметне по изразот:

$$K_r = \frac{t_1 r_1 + t_2 r_2 + t_3 r_3 + \dots + t_n r_n}{r_1 + r_2 + r_3 + \dots + r_n}, \dots \dots \dots \quad (2)$$

каде $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$ претставуваат број на работници со одредена квалификацији (од тарифните ставки $t_1, t_2, t_3, \dots, t_n$), што учествуваа во извршеното производство.

Така со тарифни ставови:

- t_1 —40 дин/саат учествуваа 10 работници ($r_1 = 10$)
- t_2 —50 дин/саат учествуваа 20 работници ($r_2 = 20$)
- t_3 —70 дин/саат учествуваа 35 работници ($r_3 = 35$)
- t_4 —75 дин/саат учествуваа 8 работници ($r_4 = 8$)

Средната квалификација на работниците што учествуваа во извршеното производство, според изразот (2) ќе се пресметне:

$$K_r = \frac{40 \cdot 10 + 50 \cdot 20 + 70 \cdot 35 + 75 \cdot 8}{10 + 20 + 35 + 8} = \frac{4450}{73} = 60,96$$

При правилно запослување на работниците спрема нивните квалификации, релативниот однос меѓу средната квалификација на работното време и средната квалификација на работниците, што се наречува квалитетен кофициент на искористување на работниците — K_t , треба да се движи од 1,00 до максимум 1,05.

$$K_t = \frac{K_v}{K_r} \dots \dots \dots \quad (3)$$

Ако овој однос е поголем од 1,05, значи дека во конкретно извршената работа се употребувани работници со далеко пониски квалификации од потребните. Таков неповолен однос може негативно да се одрази на искористување на сировината и капацитетите, како и на квалитетот на производите. Во нашиот пример

$$K_t = \frac{K_o}{K_r} = \frac{61,17}{60,96} = 1,00$$

Квалитетниот коефициент 1,00, во нашиот пример, покажува дека во производството на 5000 столици се учествувале работници со потребни квалификации.

Ако е овој однос помал од 1,00, значи дека во работите се употребуваат работници со повисоки квалификации од потребните. Оваков однос помал од 1,00 може да делува на искористувањето на предметот на трудот во еден случај, а во другиот, доколку работниците со повисока квалификација не го скратат производниот циклус, може да дојде до повишување на производните трошоци, што ќе се одрази негативно врз рентабилноста на претпријатието.

Планирањето и пратењето на коефициентот на квалитетното искористување на работниците во нашите дрвно-индустриски претпријатија треба да заземе централно место во работата на раководните кадрови.

Студиозно анализирање на овој коефициент треба да врши одделенијата за продуктивноста како и одделенијата за техничка припрема на производството во нашите дрвно-индустриски претпријатија.

Со правилно поставување на работниците на работните места спрема нивните квалификации и способности, односно со „поставување на правиот човек на правото место“ може позитивно да се делува врз зголемувањето на продуктивноста на трудот.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вујчиќ Лазар — Организација производње у предузеќима за прераду дрвета. Научна книга, Београд, 1956.
2. Вујчиќ Лазар — Билтен за продуктивност на НРМ, број 1, Скопје, 1962.
3. Ettinger Zvonimir i Lechpamer Erich — Osnovi racionalizacije proizvodnje u drvnoj industriji. Zagreb, 1960.

НАШЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ЗАКОН ЗА ШУМИТЕ

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Стопанисување со шумите се врши според одредбите на Основниот закон за шумите и овој закон и според прописите донесени на основа нив.

За заштитните шуми и за шумите со посебна намена, одредени во член 3 од Основниот закон за шумите, важат одредбите на овој закон, доколку со посебни прописи не е поинаку одредено.

II ШУМСКОСТОПАНСКО ПОДРАЧЈЕ

Член 2

Шумскостопанско подрачје се образува според природните, економските и други услови за да се обезбеди единство и целина на подрачјето, економично искористување, интензивно одгледување и заштита на шумите и неговиот успешен развој.

Член 3

Шумскостопанско подрачје образува Извршниот совет по претходно прибавено мислење од соодветните народни одбори на општините и околните и заинтересираните стопански организации и установи.

Член 4

Во актот за образување на шумскостопанско подрачје шумите и другите земјишта што се вклучуваат во него се означуваат по катастарски општини односно катастарски делови.

Член 5

Актот за образување на шумскостопанско подрачје се донесува на основа економско-техничката документација, која содржи особено:

1. попис на шумите и земјиштата што се вклучуваат во шумскостопанското подрачје;

2. податоци за состојбата на щумите и земјиштата што се вклучени во шумскостопанското подрачје, можниот обем на сеча, видот и обемот на шумско-културните работи и мерките што треба да се преземат; и
3. податоци за просечниот годишен приход што се очекува.

Член 6

Шумите и шумските земјишта во општествена сопственост во рамките на шумскостопанско подрачје, ги доделува во целост на користење на една од постојните стопански организации, со нејзина согласност, народниот одбор на општината на чие подрачје се протега шумскостопанското подрачје или за таа цел тој може да основа посебна стопанска организација.

Кога шумите и шумските земјишта од претходниот став се протегаат на подрачјето на две или повеќе општини односно околии, доделувањето го вршат спогодбено народните одбори на општините односно околиите, а ако не се спогодат — народниот одбор на околијата односно Извршиот совет.

III СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ ВО ГРАЃАНСКА СОПСТВЕНОСТ

Член 7

Шумата ѝ граѓанска сопственост што се наоѓа во шумскостопанско подрачје, а која сопственикот не ја доверил на стопанисување на задруга или друга стопанска организација на основа договор за кооперација или друг договор, советот надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината ја доверува на стопанисување на стопанската организација што стопанисува со щумите во општествена сопственост на тоа подрачје по нејзино барање и ако нема услови за спроведување на арondација на таа шума.

Член 8

Шумата во граѓанска сопственост што сопственикот не ја доверил на стопанисување на задруга или друга стопанска организација на основа договор за кооперација или друг договор, советот надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината, може да ја довери на стопанисување на стопанска организација со нејзина согласност ако:

1. сопственикот не ги извршува пропишаните мерки за заштита на щумите од штетни инсекти, растителни болести и пожари;
2. сопственикот стопанисува со щумата на начин што ја загрозува трајноста на шумското производство или опстанокот на щумата;
3. се предвидува щумата да се замени со интензивен шумски насад или плантажа, а сопственикот одбие да го изврши тоа.

Член 9

Со актот за доверување на шума во граѓанска сопственост на стопанска организација се одредува и рокот за кој се доверува тоа стопанисување.

Рокот од претходниот став е долгочен и неговото траење се одредува во сообразност со намената за која е извршено доверувањето.

Член 10

Сопственикот на шумата што е доверена на стопанисување на стопанска организација има право:

1. на сеча на дрво за непосредните потреби на неговото селско домаќинство;

2. да собира сува шума и мов, како и да користи други шумски производи за потребите на своесто земјоделско стопанство под условите одредени со овој закон;

3. на дел од цената на дрвото на пењушка и другите шумски производи, кој не може да биде помал од половината од тој износ.

Правата од претходниот став поблиску се утврдуваат со договорот склучен помеѓу сопственикот на шумата и стопанската организација, со тоа што правата од точка 1 и 2 на сопственикот можат да му се обезбедат и од друга шума.

Доколку не се постигне согласност за склучување договор од претходниот став, правата на сопственикот поблиску ги одредува органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината.

IV ПРИДОНЕС ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМИТЕ ВО ГРАЃАНСКА СОПСТВЕНОСТ

Член 11

За дрво пресечено во шума во граѓанска сопственост, освен за дрвото за непосредните потреби на земјоделското стопанство на сопственикот, се плаќа придонес за унапредување на шумите во граѓанска сопственост по норма од вредноста на пресеченото дрво, чии рамки ги пропишува Извршиниот совет.

Нормата од претходниот став ја одредува народниот одбор на општината.

Основа за пресметување на придонесот е прометната вредност на пресеченото дрво што ја одредува советот надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината по видови на дрвја и сортименти што можат да се добијат од пресеченото дрво.

Член 12

Придонесот го наплатува народниот одбор на општината на начинот што се утврдува со актот за одредување на нормата. Со тој акт се определува и начинот на управување со средствата од придонесот.

Средствата од придонесот се водат на одделна сметка во банката.

Член 13

Средствата од придонесот се користат за унапредување на шумите во граѓанска сопственост, и тоа за: одгледување, заштита, обнова и реконструкција на шумите, уредување на шумите, изградба на шумски комуникации, згради и други објекти, студии и истражување, изработка на елаборати и слично.

В СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ НАДВОР ОД ШУМСКОТО СТОПАНСКО ПОДРАЧЈЕ

Член 14

Со дробациите (шикарите, деградираните и другите шум и шумските земјишта, голини, крш и сл.) во општествена сопственост што се надвор од шумскостопанско подрачје, стопанисува народниот одбор на општина преку свој орган односно установа, а стопанисувањето може да го довери на стопанска организација односно установа со нејзина согласност.

Член 15

Оспособување на шумите и шумските земјишта од претходниот член за редовно шумско производство се врши на основа перспективна програма и годишен план за извршување на перспективната програма.

Член 16

Перспективната програма и годишните планови ги донесува органот, установата односно организацијата што стопанисува со тие шуми и шумски земјишта.

Перспективната програма ја одобрува народниот одбор на општината, а годишните планови — советот надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината.

Член 17

Приходите од шумите од член 14 на овој закон му припаѓаат на оној што стопанисува со нив.

Трошоците за извршувањето на мерките предвидени со перспективната програма и годишните планови, што не можат да се покријат со приходите од претходниот став, се обезбедуваат од средствата на политичко-територијалните единици.

VI КОРИСТЕЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМИТЕ

Член 18

Одбирање и обележување на стеблата за сеча (дозначување) во шумите во граѓанска сопственост што не им се доверени на стопанисување на стопански организации (приватни шуми), врши органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината.

Дозначувањето во шумите со кои стопанисуваат стопански и други организации, установи односно државни органи (организации) го вршат тие организации.

Член 19

Копачење на шуми, доколку не се загрозуваат заштитните функции на шумата, може да се врши ако ископаченото земјиште се користи за подигање на објекти или за култура што трајно дава поголема корист.

Копачење во приватни шуми се врши по одобрение на органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината на основа стручно-техничка документација.

Во одобрението од претходниот став се одредува целта и рокот во кој ќе се изврши копачењето.

Член 20

Чиста сеча на шуми, што не е предвидена со шумско-стопанската основа, може да се врши ако не постои опасност од детрагирање, смикање и одронување на земјиштето, како и од појава на лавини и тоа во случаите кога:

1. поголем број стебла е оштетен од штетни инсекти, растителни болести или други елементарни непогоди;

2. тоа е потребно за внесување повредносни или брзорасни видови дрвја, односно за воведување подобра форма на одгледување.

Чиста сеча во приватни шуми се врши по одобрение на органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината на основа програма за чиста сеча.

Со одобрението од претходниот став се одредува начинот на спроведувањето на чистата сеча и рокот за пошумувањето.

Член 21

Сеча на ретки видови дрвја е забранета.

По исклучок ретки видови дрвја можат да се сечат со одобрение на органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината ако се суви и оштетени во толкава мерка што им престои непосредно сушење или претставуваат легло на зараза или штетни инсекти.

Народниот одбор на општината ќе ги одреди видовите на ретките дрвја од став 1 на овој член.

Член 22

Пасење и желадење во шуми може да се врши ако со тоа не се загрозува одгледувањето и опстанокот на шумите.

Советот надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината одредува во кои приватни шуми може да се врши пасење и желадење, во кое време, под кои услови, за кои видови добиток и бројот на грлата.

Член 23

Кастрење на шуми за лисник е забрането.

Член 24

Сува шума и мов во шуми може да се собира ако тоа не се одразува штетно на производната способност на шумското земјиште или ако не се отежнува обновувањето и одгледувањето на шумите.

Советот надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината одредува во кои приватни шуми може да се собира сува шума и моф.

Член 25

Смоларење во приватни борови шуми може да се врши по одобрение на органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината на основа програма за смоларење што ја утврдува советот надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината.

VII ЗАШТИТА НА ШУМИТЕ

Член 26

Со цел да се заштитат шумите од пожар, палење на отворен оган во шума и во непосредна близина на шума може да одобри организацијата што стопанисува со шумата односно органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината за приватните шуми.

Член 27

Организацијата што стопанисува со шумата односно сопственикот на приватна шума, со цел да се заштити шумата од пожар, џелтини инсекти, растителни болести, елементарни непогоди и други штети, е должна да преземе соодветни мерки (шумски ред).

Член 28

Организацијата што стопанисува со шуми и плантажи, како и сопственикот на приватна шума, се должни да ја контролираат здравствената состојба на шумите и плантажите и за појава на штетни инсекти и растителни болести да го известат органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината.

Член 29

Заштитата на шумите од противправно користење и други оштетувања (чување на шуми) ја врши организацијата што стопанисува со шумата.

Член 30.

За противправно користење и други оштетувања на шуми се има надоместок за штетата причинета во шумата според ценовникот што го пропишува Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет.

Член 31

Чуварите на шуми имаат право на бесплатна службена облека и обувки што им ја обезбедува организацијата со која се во работен однос.

Облеката е еднообразна за територијата на Народна Република Македонија.

Член 32

Организацијата што стопанисува со шумата е должностна на чуварите на шуми што живеат во шумата да им обезбеди бесплатен стан и орев, како и бесплатно користење на земјиште за земјоделски култури до 1 хектар.

Обемот на правата од претходниот став го утврдува организацијата со која чуварот е во работен однос.

Член 33

Поблиски прописи за заштита на шумите во смисла на член 27 и 29 од овој закон, како и за службената облека и обувки на чуварите на шумите, донесува Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет.

Прописите од претходниот став во однос на заштитата на шумите од пожар се донесуваат во согласност со Државниот секретаријат за внатрешни работи.

VIII ЗАШТИТНИ ШУМИ И ШУМИ СО ПОСЕБНА НАМЕНА

Член 34

Шума прогласува за заштитна односно за шума со посебна намена народниот одбор на општината.

Кога шумата што се прогласува за заштитна односно за шума со посебна намена се протега на подрачје на две или повеќе општини односно околии, прогласувањето го вршат спогодбено народните одбори на општините односно околиите. Ако тие не се спогодат прогласувањето го врши народниот одбор на околијата односно Извршниот совет.

За шумите што ќе се наменат за научни истражувања и настава прогласувањето го врши Извршниот совет.

Органите од претходните ставови прогласувањето го вршат по своја иницијатива или по предлог на заинтересираните органи односно по барање на заинтересираните установи или организации.

Член 35

Со заштитни шуми и со шуми со посебна намена се стопанисува односно управува така што да се обезбеди остварувањето на намената заради која шумата е прогласена за заштитна односно за шума со посебна намена.

Начинот на користењето на шумите во смисла на претходниот став се одредува со актот за прогласување на шумата за заштитна односно за шума со посебна намена.

Член 36

Со заштитна шума односно со шума со посебна намена стопанисува односно управува државен орган, установа, стопанска или друга организација што со таа шума стопанисувала до нејзиното прогласување. Ако шумата прогласена за заштитна односно за шума со посебна намена се наоѓа во шумскостопанско подрачје, органот надлежен за образување на шумскостопанско подрачје, по барање на организацијата што стопанисува со шумите и земјиштата во шумскостопанското подрачје, е должен да ја издвои шумата од тоа подрачје.

Органот што ја прогласил шумата за заштитна односно за шума со посебна намена, шумата од претходниот став ја доверува на стопанисување односно управување на заинтересирана организација односно установа или за таа цел може да основа посебна установа.

По исклучок од претходниот став органот што ја прогласил шумата може со неа да стопанисува односно управува преку свој орган.

Член 37

Со заштитна шума односно со шума со посебна намена во граѓанска сопственост, стопанисува сопственикот и ја користи на начинот одреден со актот за прогласување.

Член 38

Ако приходите остварени од шумата прогласени за заштитна не можат да ги покријат трошоците за стопанисувањето, разликата во средствата ја обезбедува организацијата односно установата по чие барање е извршено прогласувањето. Во сите други случаи разликата ја обезбедува органот што го извршил прогласувањето.

За шумите со посебна намена разликата од претходниот став ја обезбедува органот што го извршил прогласувањето.

IX. ПРИМАРНА ПРЕРАБОТКА НА ДРВО

Член 39

Со примарна преработка на дрво може да се занимава претпријатие или погон, кое, покрај општите услови за основање на претпријатија, исполнува и одредени технички услови.

Техничките услови ги пропишува Извршниот совет.

X УТВРДУВАЊЕ ГРАНИЦИТЕ НА ШУМИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Член 40

Шуми во општествена сопственост се шумите што по која било правна основа станале општествена сопственост како и оние за кои некое лице не прибавило право на сопственост по законски пат.

Член 41

Границите на шумите во општествена сопственост ги утврдува општинска комисија за утврдување границите на шумите.

Комисијата од претходниот став ги расправа и имотните односи што ќе настанат во текот на постапката за утврдување границите на шумите во општествена сопственост.

Член 42

Со решението на комисијата се утврдува општествената сопственост на шумата и нејзините граници.

Против решението од претходниот став заинтересираното лице може да изјави жалба до органот на управата надлежен за работите на имотно-правните односи на народниот одбор на околијата во рок од 60 дена од денот на објавувањето на решението на огласната табла на народниот одбор на општината или на месната канцеларија.

Против решението на второстепениот орган не може да се води управен спор.

Член 43

Лицето што смета дека со правосилното решение за утврдување границите на шумите во општествена сопственост му е повредено правото на сопственост, може пред надлежниот редовен суд да покрене спор за сопственост.

Член 44

Решението на Комисијата е извршен наслов за спроведување на соодветни уписи во таписките книги и за спроведување на измените во катастарските книги.

Измена на утврдените граници на шуми може да се врши само на основа правосилна судска пресуда.

Член 45

Постапката за утврдување границите на шумите ќе се заврши најдоцна до крајот на 1963 година.

Член 46

Поблиски прописи за утврдување границите на шумите во општествена сопственост донесува Извршниот совет.

XI КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 47

Стопанска организација, општествена организација, установа и друго правно лице ќе се казни за стопански престап со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари ако стопанисува со заштитна шума или со шума со посебна намена спротивно на начинот на користење одреден со актот за прогласување на таа шума за заштитна односно за шума со посебна намена (член 35 став 2).

Член 48

Стопанска организација, општествена организација, установа и друго правно лице ќе се казни за прекршок со парична казна од 20.000 до 300.000 динари ако:

1. не го извести органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината за појава на штетни инсекти и растителни болести во шумите и плантажите со кои стопанисува (член 28);

2. Не воведе и не одржува шумски ред (чл. 27).

За прекршок од претходниот став ќе се казни и одговорното лице во стопанската и друга организација, установа или друго правно лице со парична казна од 5.000 до 20.000 динари.

Член 49

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за прекршок лицето кое:

1. врши или дозволи сеча на шума без претходно дозначување (член 18);

2. врши копачење на шума спротивно на член 19 од овој закон;

3. врши чиста сеча спротивно на член 20 од овој закон;

4. врши пасење и желадење спротивно на член 22 од овој закон;

5. врши кастрење на шума за лисник (член 23);

6. собира сува шума и мов спротивно на член 24 од овој закон;

7. врши смоларење спротивно на член 25 од овој закон;

8. пали отворен оган во шума или во непосредна близина на шума спротивно на член 26 од овој закон;

9. не го извести органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината за појава на штетни инсекти и растителни болести во шумите и плантажите со кои стопанисува (член 28);

10. не воведе и не одржува шумски ред (чл. 27);

11. шумата прогласена за заштитна или за шума со посебна намена не ја користи на начинот одреден со актот за прогласување (член 37).

Член 50

За прекршок од член 49 став 1 точка 1, 2, 3, 5, 6 и 7 на овој закон, покрај казната може да се изрече и заштитна мерка одземање на предметите употребени или наменети за извршување на прекршокот, како и предметите настанати со извршувањето на прекршокот.

XII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 51

До образувањето на шумскостопански подрачја со шумите и шумските земјишта стопанисуваат органите, установите односно стопанските организации што со тие шуми стопанисуваате до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 52

Шумите прогласени за заштитни или за шуми со посебна намена според досегашните прописи остануваат како такви и по влегувањето во сила на овој закон.

Член 53

Роковите за сообразување на постојните и за донесување на нови шумскостопански основи ги одредува Извршниот совет.

Член 54

Годишните планови за стопанисување со шумите мораат да ги содржат шумскостопанските задачи во врска со обновата, одгледувањето и користењето на шумите, што треба да се извршиат за една година.

Годишните планови за стопанисување со шумите ги изготвуваат и донесуваат организациите што стопанисуваат со тие шуми, а ги одобруваат органите надлежни за одобрување шумскостопански основи според Основниот закон за шумите.

За изготвување на годишни планови за другите шуми се грижи органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината.

Член 55

Народните одбори актите, за чие донесување се овластени со овој закон, ги донесуваат со рамноправно учество на обата собора:

Член 56

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

1. Законот за шумите („Службен весник на НРМ“ бр. 11/57, 31/58 и 5/60);
2. Уредбата за контрола на движењето на главните шумски производи („Службен весник на НРМ“ бр. 21/56), и поблиските прописи донесени на основа на неа;
3. Уредбата за колективна сеча на дрво во шуми што се во општествена сопственост („Службен весник на НРМ“ бр. 21/56);
4. Уредбата за смоларење („Службен весник на НРМ“ бр. 32/56) и поблиските прописи донесени на основа на неа.

Поблиските прописи донесени на основа Законот за шумите остануваат во сила до донесувањето на поблиски прописи на основа Основниот закон за шумите и овој закон, доколку не се во спротивност со нивните одредби.

Член 57

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

СООПШТЕНИЈА

ШУМАРСКИОТ СИМПОЗИУМ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО МИНХЕН

Во време од 24 до 27-X-1962 година под организација на Шумарскиот оддел на универзитетот во München и Баварската шумско-опитна станица, одржан е Симпозиум на кој се прочитани 30 научни реферати од областа на шумарството.

Треба да се истакне дека овие симпозиуми се одржуваат повремено (најчесто секој 2—3 години) од секој шумарски факултет во Западна Германија, во заедница со покраинските шумско-опитни институти. На овие предавања на кои присуствуваат и шумарски стручњаци од самата граѓа, се изнесуваат научни резултати и постиженија постигнати од страна на наведените организации во последните години.

Овие симпозиуми имаат и известен меѓународен карактер, во толку што на истите често присуствуваат стручњаци и од другите земји.

На овој Симпозиум беа одржани следниве реферати:

1. Проф. Dr. Speer (Ректор на универзитетот во München). „Положба на испитувањата во шумарството од меѓународна гледна точка“.

2. Проф. Dr. Möller: „Шумарството во светлината на националната економија“.

3. Проф. Dr. Huber: „Радио-карбон и испитувањата на годишните прстени во служба на геохронологијата“.

4. Проф. Dr. Laatsch: „Структура на плодните шумски почви“.

5. Проф. Dr. Zwölfer: „Одбранбени мерки на шумските видови против штетите од инсекти“.

6. Доц. Dr. Liese: „Нови проучувања на разградбата на дрвото предизвикана од габи“.

7. Доц. Dr. Magin: „Проценуваче на прирастите со след на почвените услови како дел при уредувањето на шумите“.

8. Kennel „Влијание на некои димензии на стеблата на волумниот прираст на поедините стебла во сопствените“.

9. Dr. Kroth: „Диференцирано од-ноччување во шумарството во рамките на Заедничкиот европски пазар како фактор на успорување на движењето“.

10. Gebhardt: „Финансово планирање и контрола во управата на државните шуми во споредба со индустриската“.

11. Доц. Dr. Wehrmann: „Последици на претераната калцификација на шумските расадници“.

12. Доц. Dr. Zöttl: „Губрење и распоред на фините коренови жили во состоините на смрча“.

13. Dr. Koch: „Јаглената киселина како фактор во почвата“.

14. Dr. Merz: „Дијагноза на штети од димните гасови со помош анализа на лисјето“.

15. Проф. Dr. Rohmeyer: „Селекција на смрчата во Баварска“.

16. Проф. Dr. Pechmann: „Карактеристики на дрвото од бука од централните баварски шуми“.

17. Проф. Dr. Kollmann: „Појави при преломите на дрвото“.

18. Проф. Dr. Ernst: „Прехрана на дивечот и подигање на шумите во подрачјето на чистите смрчеви состоини“.

19. Доц. Dr. Schmidt: „Оценување на квалитетот на шумските состоини“.

20. Доц. Dr. Mayer: „Одронување на бреговите во Алпите и нивно учрствување“.

21. Dr. Maurer: „Влијание на узгојните мерки на квалитетот на јасеното дрво“.

22. Bernhart: „Влијание на шумско-стопанисување на волумната тежина на дрвото од смрча“.

23. Dr. Baumgartner: „Климатолошко ограничување на шумските почви во средогорјето“.

24. Dr. Postner: „Најважни штетни инсекти на аришот и нивно сузбијање“.

25. Steger: „Искуства со примена на одбрамбени хемиски мерки во големи размери во тек на последните години“.

26. Доц. Dr. Schwenke: „Разлики во содржината на шекерот во лисјата и четините во врска со масовата појава на видови инсекти кои се прехрануваат со истите“.

27. Dr. Henze „Денешна положба на шумската заштита на птиците и слепните глувци како биолошка борба штетниците“.

28. Проф. Dr. Backmund „Од аерофотоснимци до стопански карти, искуства и проблеми“.

29. Проф. Dr. Assmann „Натамошен развој на нашите приходно-прирастни таблици“.

30. Проф. Dr. Dr. Dr. h. c. Köstler „Универзитетското школување на шумарскиот позив“.

Се сметаме особено задолжени да се заблагодариме и на ова место на Советот за научна работа на НРМ, кој со свои девизни средства, ни овозможи да присуствувааме на овој Симпозиум на универзитетот во München.

Б. Пејоски

INTERNATIONALER VERBAND FORSTLICHEN FORSCHUNGSANSTÄLTEN. I, II и III. 13 KONGRESS SEPTEMBER 1961 WIEN

Во тек на месец септември 1961 година се одржа во Виена (Австралија) XIII Конгрес на Унијата на шумарските испитувачки организации (IUFRO), на кој зедоа учество голем број на земји со значен број на учесници.

Конгресниот материјал е печатен во 3 книги, и тоа:

Книга I. На три јазика (Германски, англиски и француски) даден е преглед на работата на Конгресот заедно со извештајот за работата на неговиот стален комитет, финансова положба и др. Приложен е список и на учесниците на Конгресот. Оваа книга има 259 стр.

Кн. II. Дадени се конгресните реферати од секциите 11, 21, 22, 23 и 24 на еден од горе наведените јазици, со кусо резиме на втор или трет јазик.

Кн. III. Дадени се конгресните материјали од секциите 25, 31, 32 и 41, слично како за претходната книга (во однос на јазиците).

Б. Пејоски

ДОМАШНА ЛИТЕРАТУРА

GLASNIK Šumarskog fakulteta
Beograd, бр. 22, 23 и 24. Beograd 1961.

Во бр. 22 на 80 страни печатена е докторската дисертација на Др. Ју-
бомир Петровиќ, доцент под наслов:
„Оптимална густина шумских тран-
спортних средстава“.

Во бр. 23 на 114 страни печатена
е докторската дисертација на Др.
Милован Гајиќ, доцент под наслов:
„Фитоценозе и станишта планине
Рудник и њихове деградационе фазе“

Во бр. 24 на 82 страни печатена е
докторската дисертација на Др. Си-
ниша Станковиќ, вонреден професор
под наслов:

„Студија о динамици технолошки
значајни састојања у лишку неких
зимзелених биљака“.

Сите три дисертации се печатени
во скратена форма. **Б. Н.**

Krštić, M.: ZAŠTITA DRVETA, II deo.
Frouzrokevaci truleži i obojenosti dr-
veta. Beograd 1962 стр. 208

Првиот дел на „Заштита на дрвото“
се однесува на оштетувањата на дрвото
од инсектите и заедно со вториот
дел се преподава на дрвно-ин-
дустрискиот отсек на Шумарскиот
факултет во Белград.

Авторот, еден од нашите еминент-
ни стручњаци од областа на шумар-
ската фитопатологија, на еден јасен
и концизен јазик и стил ја обработу-
ва следнива матерija:

Општи дел

I. Габи како проузроковачи на про-
мените во дрвото.

II. Основи на екологијата и физио-
логијата на габите.

III. Гнилеж на дрвото.

IV. Природна отпорност на дрвото.

V. Методи на заштита на дрвото.

VI. Антисептици (фунгициди) за
заштита на дрвото од гнилежи и обо-
јувања.

Специјален дел

I. Поделба на Polyporaceae на ро-
дови.

II. Главни видови на габи проузро-
ковачи на гнилежи на дрвото.

III. Специјални заштитни мери
против гнилежите.

Обојеноста на дрвото

Узроци за обојеноста на дрвото.

Со оглед на слабата научна про-
блематика од областа на заштита на
дрвото, која до денес е обработувана
во нашата земја, авторот претежно
материјата ја обработува врз основа
на странските достигнувања, во прв-
ред во САД и Англија.

Заштитните средства (во прв ред
хемиски), како и техниката и техно-
логијата на самата заштита на дрво-
то, опфатени се делумно, бидејќи
оваа материја подетално се изнесува
во другите области (хемиска техноло-
гија на дрвото).

Како прв учебник од оваа област
книгата ја пополнува една голема
празнина во нашиот стручен печат, и
како таков заслужува секаква пре-
порака како за студентите така и за
стручњаците.

Б. Пејоски

ПРОИЗВОДСТВОТО НА СМОЛА ВО ГРЦИЈА

Списанието „DASSIKA HRONIKA“) орган на Грчкиот шумарски сојуз), во својот број 42 за април 1962 година, помеѓу другото донесува и еден интересен напис под горниот заглавок. Авторот на тој напис, DIMITRIOS HINOPULU, како шумарски тручињак и технички инспектор на грчката земјоделска банка, целосно опфаќал и документирано обработил проблематиката на смоларењето во Грција.

Сметајќи дека овој напис претставува особен интересен материјал за нашата стручна јавност и имајќи во редвид, дека во последно време и ие увозиме смола и приозоди од исата од Грција, а до толку повеќе што спомнатото списание не практикува, да дава резиме на страни јајци — ќе се опитаме да дадеме во ајкус можен обем приказ на истиот. Во уводниот дел се нагласуваат напорите кои се вложуваат во повоеното период за зголемување на производството и подобрување квалиитетот на истото, а особено се подврзува сбврската спрема Европскиот земнички пазар, чии членови (осем држави) се сите увозници на производите од смола.

Тука се наведува и тоа дека грчкото производство на смола потек-

нува скоро исклучително од алепски бор (*Pinus halepensis* Mill.) и брутски бор (*Pinus brutia* Ten.).

Останатиот дел на написот е разделен на 6 точки, во кои се изнесува следната материја:

1. Светското производство на смола

Спред податоците со кои располага ауторот, вкупното светско производство се ценi на околу 800.000 тона смола годишно.

Дури преди војната Грција го завземаше четвртото место во светското производство, сега е потисната од Португалија и Мексико и даваѓа на шестото место.

Прецентуалното учество во светското производство на смола е изнесено како следи: САД — 65%, Франшија — 9,5%, Португалија — 6%, Шпанија 5%, Мексико — 4%, Грција — 3,5% и сите останали 7%.

Но за тоа грчкото производство на смола е воглавно од *Pinus halepensis* — така што се узвртува во најквалитетното.

Тука се напомнува дека во други земји (Шведска, Норвешка, СССР и др.) се произведуваат деривати на смолата и по пат на екстракција и дестилирање од сите видови дрвја (пањеви) кои содржат смола, дури

теа во Грција не се практикува, а се смета дека би могле да се ползваат и тие можности.

2. Грчкото производство на смола

Според расположивите податоци, боровите шуми кои се смоларат во Грција завземаат сса 2,158.000 хектари, од кои отпаѓа на брутски бор сса 575.000 хектари а остатокот од сса 1,583.000 хектари го завзема алепскиот бор.

По однос на сопственоста, односно производството на смола — државни се само 345.000 хектари, а остатокот припаѓа на физички или правни лица или пак и до колку се шумите државни, смоларењето се врши од трети лица.

Во последните предвоени години, годишното производство на смола изнесуваше околу 28—30.000 тони. Но, заради пустошењето на шумите през времето на војната и партизанската војна после тоа, како и заради слабата побарувачка во првите години после војната, производството спадна на околу 15.000 тони. Меѓутоа, сд 1955 година пак се покачи на 30—35.000 тони.

Од тие количества околу 3.000 тони смола се употребува за преработка на вино („Рецина“), а остатокот се преработува во колофон и терпентинско масло и водечно извезува во странство (осем сса 3.500 тони, кои се консумираат од домашната индустрија и занаетството).

3. Услови за производство и начини на смоларење во Грција

Покрај општите фактори (број на смоларените стебла, густина на сопствените, продуктивноста на почвата, видот на боровите и временските при-

лики), во секој случај и неовисно од се друго — во производството на смолата најголемо влијание имаат економските услови, т.е. побарувачката и цените, а во врска со тоа и заинтересираноста на производите ли.

Во минатото, во Грција се смолареше по разни методи, кои ги добиле своите називи според околијата, во која за прв пат се применети (Кондуриотски, Софикички, Агистриотски и Илиаски). Сите тие методи постепено се асимилираат и прилагодуваат на Наредбата за смоларење од 1939 година, по која се определени димензиите на белениците, сезбната на смоларењето (1 април до 1 ноември, со претходни работи од 15 февруари), итн.

Но, и покрај лошиот впечаток кој се добива на прв поглед (особено сд страна на оние кои не се добро запознаени) за методите на смоларењето во Грција, може да се каже дека тие се сепак едини од највоздржаниите и тежат кон смоларење „на живо“. Така, на пр., белениците се многу помали од тие при американската метода.

4. Број на смоларите, начин на работа и нивната економска положба

Бројот на професионалните смолари (заедно со оние на кои им е смоларењето дополнителна професија) денес надминува 10.000 души.

Секој професионален смолар, од април до ноември, обработува средно околу 1.800 борови стебла и собира околу 6—7.000 кгр смола (30—40 кгр дневно).

Калкулацијата за производството на 1 кгр смола, на еден претприемач кој нема ниту сопствена шума ниту

шак самиот лично работи, би била следната:

а) Закуп на шумата, данок и сл.	1,10 драхми
б) Работна рака	1,60 драхми
в) Пренос	0,05 драхми
г) Лончиња, општа резија, камати и сл.	0,20 драхми
Сето:	2,95 драхми

5. Индустриска преработка и трговија со смолата и нејзините производи

Преработката на смолата во Грција дава 69—71% колофон и 16—20% терпентинско масло, а остатокот од 9—15% отпаѓа на деланки, инсекти, борови иглички, вода и др.

Една современа индустриска преработка на смолата би придонесла за зголемување на продукцијата на ко-

лофон и терпентинско масло, за пречистување на смолата, за намалување на трошоците и времето за преработка, како и за добивање на поквалитетен колофон. Но такви современи фабрики малку ги има во Грција. Една од таквите современи фабрики е и задружната во Поседонија на Коринт. Таа се управува од Коперацијата на Шумските задруги на смоларите од Коринт и Грчката земјоделска банка.

Средната цена на чинењето при индустриската преработка во фабриките за добивање на колофон и терпентинско масло, по 1 кгр смола, изнесува 1,36—1,72 драхми.

Ако се земат во предвид цените кои ги даваат „Нафтемборики“ и други економски списанија од 5,50 драхми за 1 кгр колофон и 3 драхми за 1 кгр терпентинско масло, би могле да се наплати за овие продукти следната вредност:

Колофон	5,5 x 0,69 — 0,71 = 3,30 — 3,90 драхми
Терп. масло	3,0 x 0,16 — 0,20 = 0,48 — 0,60 „
Се одбива цената на чинењето	
Спрема тоа, според денешната слаба побарувачка, цената на смолата треба да биде	
Сето:	4,23 — 4,50 „
	1,36 — 1,72 „
	2,92 — 2,78 драхми

Споредувајќи ги цените на колофонот и терпентинското масло во текушниот период на слаба побарувачка со тие кои важеа во последните 3 години, ќе констатираме голема криза во трговијата со смола и нејзините продукти. Тоа се должи на лошите услови во надворешната трговија за тие производи, кои произледуваат од големите резерви во светот за последните 2 години. Исто така, замената на терпентинското ма-

сло во индустриската со други хемиски сурогати, предизвикува пад на цената на истото, а со тоа и на цената на смолата.

Во секој случај треба да се напомне, дека во меѓународната трговија со продуктите на смолата промените се многу чести, како во однос на кризи така и на голема побарувачка со високи цени (каков е случајот во 1960 година). Исто така се забележува дека, дури цените на смолата и

нејзините продукти се мали, од друга страна се бара од странство оригинална или пречистена смола, по цени кои одговараат на околу 4 драхми по 1 кгр смола.

Сметаме дека, кога веќе постои таква побарувачка, би требало да се одобри извозот барем на прочистена смола — со што би се задоволиле производителите кои денес се наоѓат во лоша положба.

6. Мерки за зголемување на производството и подобрување квалитетот на смолата

Помеѓу мерките за зголемување на производството, авторот ги наведува следните:

- а) Проширувањето на смоларењето и на шуми кои не се смоларени преди војната;
- б) Интензивно смоларење во досегашните смоларени шуми;
- в) Разредување на постојните борови шуми и внесување на грумушки и потесни видови;
- г) Комбинирана експлоатација на смоларење и производство на техничко дрво (градежно дрво, за бродоградња, јамско дрво и сл.);
- д) Заштита на шумите и спречување на пожари, со што ќе се обфаќаат за експлоатација и нови површини од старите опожарени шуми и зголемува производството на смола;

- е) Продолжување на започнатите огледи со примена на новата американска метода со разблажена сумпорна киселина.

За добивање на чиста и квалитетна смола, би требало да се применат следните мерки, кои се покажале ефикасни во праксата:

а) Провизорно покривање на лончињата со деланки, за да не се загадува собраната смола со разни примеси и да не влегува дождовата вода;

б) Употреба на мали лончиња од галванизирана ламарина, кои би се обновувале кога се оксидираат;

в) За одржување чистотата на смолата и спречување ветрењето на терпентинското масло, секоја година или секоја втора година да се померуваат нагоре лончињата, до основата на новата беленица;

г) Лончињата добро да се прилубени на стеблото (за да нема губитоци на смола), но едновремено лесно да можат да се симнат и пренесат на основата од беленицата, а исто така да се складираат през зимата и запазат од оксидирање;

д) Пренесувањето до цистерните или фабриката да се врши со чисти садови од галванизирана ламарина, а дестилацијата на смолата да се врши што посекоро;

е) Да се употребуваат добро цементирани цистерни за складирање на смолата за да не се губи терпентинското масло;

ж) Преработката на смолата да се врши во современи фабрики, со соответни уреди за дестилација, цевки и сл., од метали кои не влијаат на бојата на продуктите и сл. Прочистувањето на смолата да се врши на најсовремен начин.

Со применетите методи треба да се постигне преработка за што покусо време, како и со што пониски температури — така што да не се добиваат продукти кои се ослабени по однос на бојата или кои содржат продукти на пиролиза, оксидација итн.

А. Нали

„DASSIKA HRONIKA“ (орган на
Грчкиот шумарски сојуз) број 39—46
за 1962 г.

Во досега издадените броеви за
1962 година списанието ги донесува
следните поважни трудови:

Во број 39—40 за јануари—февруари
1962 г.:

1. Е. В. Георгули: Впечатоци
од едно студиско патување по шу-
марски теми во Советскиот Сојуз.

2. Т. Евтимиу: Елементи кои го
определуваат прирастот на дрвната
маса и приходот од одгледувањето на
тополи.

3. К. Катениди: Шведското
шумарство.

4. С. Солта: По повод 30-годиш-
нината на Шумарската буичарска
служба во Тесалија.

5. А. Спану: Планинската Де-
рида и нејзините проблеми.

6. К. Ламбрю: Европскиот и гр-
чкиот пейсаж.

7. Г. Ламбрину: Гасењето на
шумските пожари во САД со ависки
и хеликоптери.

8. Г. Дерланопулу: Делумично
укинување на дозволите за пре-
нос на преработено дрво.

9. С. Чеков: Зони на распространување на *Populus nigra* во Југослав-
ската Македонија (резиме од ДСК).

Во број 41, за март 1962 г.:

1. П. Касандреа: Впечатоци
од Кипар (Земјоделие-шумарство).

2. П. Грекиоти: Еукалипту-
синекологија и размислувања за на-
чините на спроведувањето борбата за
еукалиптусот.

3. А. Мплета: Оштото за еука-
липтусот.

4. Г. Толи: Потреба за унапре-
дување на нашето рибарство во пла-
нинските текушти води.

5. В. Сули: Карактеристики на
клоновите од суроамеричката топола.

6. Г. Ламбрину: Огледна экс-
плоатација на државните шуми во
Оиси (Тесалија).

7. М. Маниатопулус: Орелот.

Во број 42, за април 1962 г.:

1. Д. Хинопулус: Производство-
то на смола во Грција.

2. Г. Дарас: Шумски работни за-
други — Државни эксплоатации на
шумите и планинското стопанство.

3. К. Катениди: Задруги на
шумопоседници во Шведска.

4. Г. Ламбрину: Трепетниката
(*P. tremula L.*).

5. Х. Илиопулус: Пет пари дан-
ок за шумите.

6. Н. Курти: Жената и шумар-
ската професија.

7. А. Миху: Покретот на шумо-
извидниците (специјални одреди на
извидничката организација).

Во број 43—44, за мај—јуни 1962 г.:

1. А. Стефану: Проблемот на
шумите.

2. Е. Георгуси: Планинското
стопанство.

3. П. Маргаропулус: Грчкото
шумарство и Европската економска
заедница.

4. К. Ламбрю: Жени шумари.

5. Д. С. Каилиди: Инсектки и
таби кои ги напаѓаат шумските дрвја
и грмушки, детерминирани во 1960 до
1961 г.

6. Д. Анаѓостопулус: Опит
осврт на класификацијата и карти-
рањето на земјиштата на островот
Насос.

7. Г. Дара: Општи забелешки на дејноста од Државните шумски експлоатации во планинските предели.

8. Н. Курти: Програми за подигање комунални шуми.

9. А. Миху: Шумската програма на шумо-извидниците.

Во број 45—46, за јули—август 1962 г.

1. Д. Хинопул: Катастрофалните резултати од кресањето и испаншата на кози во нашите елови шуми.

2. Н. Метакса: Скаутизмот (извидништвото) и шумата.

3. Е. Георгули: Прилог кон истражувањето за калкулацијата на чинењето во производството на смолата.

4. П. Папамихайл: Проблемот на огrevното дрво.

5. Р. Каршон: Истражувања за одгледување во расадниците на *Seratonia siliqua* L. (превод од енглески од Е. Георгули).

6. П. Грекиоти: Природната обнова на нашите елови шуми.

7. Д. Анаѓостопул: Класификација на земјиштата.

8. К. Катениди: Дрвната кампилупта.

9. Н. Скурти: Легенда за трепетликата (*Populus tremula*).

10. А. Стефану: Христиански светец—заштитник на ловците и ловците.

А. Щали

ИЗВЕСТИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА. Кн. IX

и X. 1962, Софија

Во овие изданија на Академијата на селскостопанските науки на Бугарија (одделение за земјоделство и шумарство) печатени се следниве научни трудови:

Книга IX, стр. 210.

Гарелков, Д.: Типови на букова шума во шумското стопанство „Петровхански проход“.

Наумов, З.: За особеностите и распространетоста на жолтоземно-подзолистите почви во Странџа.

Пенев, Н. — Георгиев, А.: Проучувања за типовите шуми во горната вегетациона зона на Славянка (Алиботуш).

Григорова, Р.: Проучувања на некои болести од гасениците од *Porphyria dispar* и *Malacosoma neustria*.

Стојанов, Ж.: Сравнителни проучувања за осмотскиот притисок на некои дрвни и тревни растенија при засушување.

Неделков, С. — Крстанов, К.: За техничката зрелост на состоините од молика (*P. peuce*, *Grisb.*) со оглед на одредување на турнусот на сечата во ним.

Петков, П.: За турнусот на сечата во учебно-опитното шумското стопанство „Г. Ст. Аврамов“.

Крстанов, К.: Придонес кон проблемот за размерот и распространетоста на некои недостатоци на стеблата од источната буква (*F. orientalis*).

Бачваров, Д. Д.: За некои резултати од разбетата со мачот на Колесов при садењето на црниот бор.

Костов, П.: Положбата на шумско-стопанство во Североисточна Бугарија на насоки на развитие.

Книга X, стр. 192.

Петков, П.: Почвена и шумско вегетациона карактеристика на андезитните површини во Источните Родопи.

Радков, И. — Минков, Ј.: Погодила-та главна сеча во благуновите состо-

ини при доволна количина на стар подраст.

Сираков, Г. — Раковски, Д.: Некои можности за зголемување на економската ефективност при експлоатацијата во Етрополското шумско стопанство.

Костов, П.: Остварување на проширената репродукција во нашето шумско стопанство.

Прокопиев, Е.: Можности за озеленување на табаните на Пернишкиот каменојаглен базен.

Петров, П. — Драганов, П.: Проучувања на некои моменти за размножувањето на зајакот во Бугарија.

Стојанов, В. — Пожарлиев, Г.: Екстрактивни материли од кората на дабот и технологијата на добивање на кората.

Б. Пејоски